



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 29 јануари 1996
Скопје

Број 5

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

89.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ

1. Како највисока производна цена на брашното тип „500“ се определува 19,29 ден./кгр.

Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи како највисока продажна цена на производителите франко натоварени во вагон или камион на најблиската натоварна станица на производителот.

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пресметуваат и трошоците на амбалажата.

2. Како највисока цена на брашното во прометот се определува и тоа:

– брашно тип „500“ – 1/1 кгр. на големо 20,50 ден./кгр.;

– брашно тип „500“ – 1/1 кгр. на мало 23,00 ден./кгр.

3. Како највисока малопродажна цена на лебот тип „500“ од 600 грама се определува 23,00 денари по парче.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоки цени на брашното и лебот („Сл. весник на РМ“ бр. 36/95).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-149/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

90.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СУЛТАНАТОТ ОМАН

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Султанатот Оман на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-226/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

91.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-5, ДЕЛНИЦА КОЧАНИ – ШТИП, СТАЦИОНАЖА НА КМ 73+750 – ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КОЧАНИ

1. Со оваа одлука се определува локацијата, за изградба на бензинска пумпа покрај магистралниот пат М-5, Делница Кочани – Штип, стационожа на км 73+750 – лево, на КП број 1094 и 1095, КО „Чифлик“, во мв. „Гладни рид“ со вкупна површина од 1500 квадратни метри, на подрачјето на општината Кочани, чиј инвеститор ќе биде ППС „Автосан“ од Кочани и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-129/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

92.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-

ството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
90.09		Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање:	
	9009.30	– Апарати за термичко копирање а) копир апарат „Ксерокс“ 3050	4 парчиња

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-193/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

93.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а се увезува без плаќање царина за потребите на Министерството за сообраќај и врски, односно за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
84.08		Клипини мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полудизел – мотори);	
	8408.20	– Мотори за погон на возилата од глава 87;	
	8408.205	– над 9000 до 13.500 см ³	
		а) мотор камиз 240 KW	1 парче
87.08		Делови и прибор за моторни возила од тар. бр. 87018087.05	
	8708.40	– Менувачи;	
	8708.409	– – – други	
		а) менувач 5-690 4-114	1 парче
	8708.50	– Погонски оски со диференцијал, вклучувајќи и снабдени со други трансмисиони компоненти;	
	8708.509	– – – други	
		а) заради осовина 107113300	1 парче
	8708.60	– Оски (освен погонски и нивни делови);	
	8708.609	– други	
		а) задна осовина 470303100	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-223/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

94.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
87.03		Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 97.02) вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „карван“ комби и тн.) и автомобили за трки:	
	8703.2	– Други возила со клипини мотори и со палење со помош на свеќички, освен со ротациони клипини мотори;	
	8703.22	– – со зафатнина на цилиндриците над 1000 до 1500 см ³	
	8703.221	– – – патнички автомобили, составени	
		а) Тип на возило СЕАД ИБИЦА СО 1400 Ц. Л.	3 пар.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-225/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

95.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба – Одделение за контрола на летање и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
85.21		Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер;	
	8521.10	– Со магнетна лента	

1	2	3	4
85.27	а) Видео рекордер Приемници за радио телефонија, радиотелеграфија и радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто кукиште со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник;		1 парче
8527.2	– Радиодифузни приемници што не можат да работат без надворешен извор на енергија, за моторни возила вклучувајќи и такви апарати што, исто така можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија;		
8527.21	– – комбинирани со апарат за снимање или репродукција на звук		
85.28	а) Tape recorder Телевизиски приемници (вклучувајќи видео монитори и видео проектори) со или без вградени радио приемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика:		1 парче
8528.10	– Во боја:		
8528.101	– – – телевизиски приемници со катодна цевка, освен монитори и видео проектори		
	а) ТВ монитор		1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-224/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

96.

Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за униформата и ознаките на звањата на полицијата во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 39/94) министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СВЕЧЕНАТА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот, составот, бојата и кројот на свечената униформа на полицијата во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), работните места и свечените прилики за кои се определува да се носи свечената униформа.

Член 2

Свечената униформа на полицијата се состои од: сако, панталони, шапка, кошула со долги ракави, вратоврска, плитки чевли и чорапи.

Свечената униформа е изработена од тергал во темно сина боја и со вообичаен крој.

Член 3

Копчињата со кои сакоето на свечената униформа однапред се закопчува, копчињата на џебовите и на нарамениците се во златно жолта боја, а на долниот дел на ракавите од сакоето се вшени три ленти во златно жолта боја, со ширина од 10 мм и на меѓусебно растојание од 10 мм.

Широчината на ширитот на панталоните, кој е од егализир во светло сина боја, изнесува 10 мм.

Кошулата со долги ракави е во бела боја, вратоврската е во темно сина боја, а чорапите во црна боја.

На свечената униформа на генерал на полицијата лентите на ракавите, ширитот на панталоните и вратоврската се во бордо боја.

Составен дел на свечената униформа на полицијата е и гаџан во златно жолта боја.

Член 4

Свечената униформа на полицијата, во свечени прилики ја носат раководниот работник на Полицијата (служба) и неговиот заменик, раководителите на управи и сектори во Полицијата (служба) и раководителите на секторите на полиција во управите за внатрешни работи и во Градската управа за внатрешни работи – Скопје во Министерството.

Член 5

Лицата од членот 4 на овој правилник свечената униформа ја носат за време на државни празници, на Денот на полицијата, при прием на странски делегации и други свечени приеми, при одликување или при доделување на награди, благодарници или признанија, како и во други свечени прилики.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-2131/1
17 јануари 1996 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчкоски, с. р.

97.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“, број 30/95), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА ЗА ЛИЧНИ ПОТРЕБИ И ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА ПИТОМЦИТЕ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби на питомците на Воената академија (во натамошниот текст: Академија), патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома секоја учебна година и при полугодишниот распуст, како и патни и други трошоци при упатување на практика од Академијата одобрени од деканот на Академијата.

Член 2

Основица за пресметување на висината на месечните парични примања што на питомците на Академијата (во натамошниот текст: питомци), им се обезбедуваат за намирување на неопходните лични потреби, претставува просечната плата по работник во стопанството на Република Македонија објавена за последниот месец од Републичкиот завод за статистика, пред исплатата на паричните примања.

Висината на паричните примања од став 1 на овој член се утврдува во процент од основицата и тоа:

– за I-ва година 12%
– за II-ра година 15%

– за III-та година 18%
 – за IV-та година 21%

Член 3

Исплатата на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби на питомците се врши месечно однапред за тековниот месец.

Член 4

Месечните парични примања од член 2 на овој Правилник им припаѓаат на питомците сметано од месецот во кој го стекнале статусот на питомец и им се исплатува секој месец до крајот на месецот во кој им престанува статусот на питомец.

Член 5

На питомците им припаѓа право на надоместок на патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома секоја учебна година и при полугодишниот распуст, во висина на стварните трошоци за превоз со средствата во јавниот сообраќај (автобус, воз).

Исплатата на надоместокот на трошоците од став 1 на овој член се врши со приложување на патничкиот билет за превозното средство со кое е извршено патувањето, а доколку патувањето е извршено со сопствено возило, исплатата на надоместокот на трошоците за превоз се врши во висина на трошоците за превоз со средствата во јавниот сообраќај за најевтиното превозно средство.

Член 6

На питомците им припаѓа право на надоместок на патни трошоци при упатување на практика од Академијата, одобрени од деканот на Академијата, во висина на стварните трошоци за превоз со средствата во јавниот сообраќај (автобус, воз).

Исплатата на надоместокот на трошоците од став 1 на овој член се врши со приложување на патничкиот билет за превозното средство со кое е извршено патувањето.

Член 7

На питомците им припаѓа право на надоместок на други трошоци при упатување на практика од Академијата одобрени од деканот на Академијата, во висина на стварните трошоци.

Исплатата на надоместокот на трошоците од став 1 на овој член се врши со приложување на сметка на направените трошоци.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-336/1
 18 јануари 1996 година
 Скопје

Министер за одбрана,
 д-р Благој Хавциски, с.р.

98.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за угостителската и туристичката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 23/95), Министерот за стопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата за туристички водич кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Образецот на легитимацијата се печати на тврда хартија во бела боја со димензии 100 мм x 70 мм и се сместува во проѕирна пластична фолија. На легитимацијата се поставува механизам за прикачување на дел од облеката.

Член 3

Образецот на легитимацијата на предната страна содржи: место за фотографија на туристичкиот водич со димензии 25 мм x 30 мм; назив и седиште на високо образовната установа за туризам и угостителство односно асоцијацијата од областа на туризмот и угостителството; зборовите: легитимација за туристички водич (со големи букви); име, презиме и единствен матичен број на туристичкиот водич, сериски број на легитимацијата, место и датум на издавање и печат и потпис на овластеното лице во установата односно асоцијацијата која ја издала легитимацијата.

Задната страна на образецот на легитимацијата во горниот дел го содржи следниот текст:

„Носителот на легитимацијата е овластен, согласно Законот за угостителската и туристичката дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 23/95), да ги врши работите на туристички водич“.

Под овој текст се наведуваат странските јазици што ги зборува водичот.

Член 4

При секоја промена на податоците наведени во образецот на легитимацијата на туристичкиот водич му се издава нова легитимација а старата се уништува.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-278

15 јануари 1996 година
 Скопје

Министер за стопанство,
 Ристо Иванов, с.р.

ПРИЛОГ 1

Место за фотографија	Назив и седиште на установата односно асоцијацијата што ја издала легитимацијата	
	ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ	
	(име и презиме)	
	(ЕМБГ)	
	сериски број на легитимацијата	
место и датум на издавање	(М.П.)	овластено лице

Носителот на оваа легитимација е овластен, согласно Законот за туристичката и угостителската дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 23/95), да ги врши работите на туристички водич

Туристичкиот водич ги зборува следниве странски јазици:

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

2.

Врз основа на член 32 од Уставот на Република Македонија, член 88, став 2 од Законот за работни односи („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95) и член 5 од Општиот колективен договор за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат стопанска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 39/94), Министерството за стопанство и Синдикатот на металците, енергетичарите и рударите на Македонија, како мнозински синдикат, склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ГРАНКАТА ЕНЕРГЕТИКА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој колективен договор се уредуваат, односно доуредуваат во согласност со Законот и други прописи и Општиот колективен договор за јавните служби, јавни претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат стопанска дејност (во натамошниот текст Општ колективен договор), правата, обврските и одговорностите на работниците од работен однос, како и обемот и начинот на остварување на правата и обврските и други прашања од интерес за работниците и работодавачите во јавните претпријатија од гранката енергетика, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.

Член 2

Колективниот договор се применува непосредно и е задолжителен за сите работници и работодавачи во чие име е склучен од јавните претпријатија од гранката енергетиката (во натамошниот текст: јавни претпријатија).

Одредбите од овој договор се однесуваат и на учениците и студентите на производна работа, односно работна практика и на приправниците во јавното претпријатие.

Одредбите од Колективниот договор со кој се регулираат платите и надоместоците на плати и други примања не се применуваат на раководните органи и лицата со посебни овластувања и одговорности утврдени со Статутот или друг акт на јавното претпријатие, доколку со посебниот договор за работа не е поинаку одредено.

Член 3

Под работодавец во смисла на овој договор се подразбира јавно претпријатие лице кое врши стопанска дејност од областа на енергетиката и вработува работници.

Член 4

Со колективен договор на ниво на јавно претпријатие можат да се утврдат поголеми права од утврдените со овој договор, како и права кои не се предвидени со овој договор, ако тоа не е во спротивност со Закон и овој договор.

Доколку со колективен договор на ниво на јавно претпријатие се утврдени помали права или понеповолни услови за работа од правата, односно условите утврдени со овој договор, се применуваат одредбите од овој договор.

Член 5

Врз основа на овој колективен договор, јавните претпријатија од гранката енергетика се должни да донесат сопствени колективни договори.

ІІ. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Посебни услови за засновање на работен однос

Член 7

Работен однос може да заснова секое лице што ги исполнува условите утврдени со закон, овој договор и колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Посебните услови можат да се предвидат како услов за засновање на работниот однос само ако се потребни за извршување на работите на определено работно место.

Како посебни услови за засновање работен однос можат да се предвидат, особено видот и степенот на стручната подготовка, особено знаење и способност за извршување на соодветните работи, работно искуство, посебната здравствена состојба, психофизички способности и др.

Член 8

Работен однос се заснова со склучување на договор за работа помеѓу работникот и јавното претпријатие.

Договор за работа во смисла на овој член склучува и работник кој засновал работен однос и пред донесувањето на Законот за работни односи, при што договорот треба да се однесува за работното место и условите под кои работи.

Член 9

Со претходното проверување на способноста, кога е тоа утврдено како посебен услов за засновање на работен однос со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, се оценува способноста на работникот (стекнатата пракса и умешноста на работите и задачите) и се утврдува дали работникот ги задоволува барањата за вршење на работите за кои се пријавил.

Претходното проверување на способностите се врши само за кандидатите кои ги исполнуваат условите на огласот на начин и во постапка утврдени со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Претходно проверување на способностите не се врши при засновање на работен однос со приправник и работник без квалификации.

Член 10

Староста и полот се утврдуваат како посебен услов за засновање на работен однос на соодветни работни места само во случај кога тоа е така определено со Закон и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

2. Утврдување на потребата од работници

Член 11

Одлука за потреба за засновање работен однос донесува органот определен во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 12

Одлуката од претходниот член на овој Договор може да се донесе кога работните места не можат да се пополнат со распоредување на работници од делот на претпријатието во кој постои таква потреба.

За работните места кои не можат да се пополнат со распоредување по основ на претходниот став се објавува оглас преку организацијата надлежна за работите на вработувањето.

3. Начин на засновање на работен однос**Член 13**

Работниот однос може да се заснова по пат на оглас и преземање работник од друго претпријатие согласно Законот.

Член 14

Во огласот за слободно работно место, покрај општите услови, потребно е да се наведат:

– посебните услови за засновање на работниот однос утврдени со Законот, овој договор и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие;

– должината на траењето на пробната работа, односно дека ќе се врши претходно проверување на способноста на пријавените кандидати за вршење на работите на огласеното работно место, ако за тоа место се предвидува пробна работа, односно претходно проверување на способности.

Член 15

Во случај кога на работникот му престанал работниот однос кај друг работодавец, врз основа на изготвена програма за економски, технолошки, структурални или слични промени, тој може да биде примен на работа во јавното претпријатие без огласување на работното место, со преземање и склучување на договор за работа на работно место кое одговара на стручната подготовка, односно квалификација на работникот.

4. Органи за избор**Член 16**

Избор од кандидатите пријавени на оглас за прием на работа врши раководниот орган, односно органот определен во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, во постапка утврдена со Колективниот договор на јавното претпријатие.

Кандидатот кој не е избран има право на приговор до органот утврден со колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

5. Проверување на способностите за вршење на работите**Член 17**

Проверувањето на способноста, кога тоа е утврдено како посебен услов за засновање на работен однос, го врши Комисија составена од 3 члена со најмалку ист степен на стручна подготовка како што има работникот чии работни способности се проверуваат.

Комисијата од претходниот став ја именува раководниот орган за работниците кои ги избира органот утврден во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Комисијата работи во полн состав.

Член 18

Проверувањето на работните способности се врши писмено и практично, со извршување на работи и задачи од работното место за кое кандидатот се пријавил. Проверката од претходниот став ја врши Комисијата.

За времето и местото на проверување кандидатот се известува писмено.

Член 19

За проверување на способноста на кандидатите Комисијата составува записник во кој ги внесува:

- називот на јавното претпријатие во кое се врши приемот,
- презимето и името на кандидатите;
- на кој оглас се пријавени;
- кога е извршено проверувањето;

- кои практични работи се извршувани;
- оценка за кандидатот (задоволително-не задоволително);
- состав на Комисијата.

Веднаш по завршувањето на работата Комисијата го доставува записникот до органот надлежен за избор на кандидатите.

6. Договор за работа**Член 20**

Пред стапувањето на работа на работникот му се овозможува да се запознае со Колективниот договор и со другите акти и прописи со кои се уредуваат правата, обврските и одговорностите на работниците и на претпријатието од работен однос, како и обемот и начинот на остварување на правата и обврските и другите одредби за прашања од интерес на работниците и претпријатието, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.

Запознавањето се врши со овозможување на работникот да изврши увид во актите од став 1 на овој член.

Член 21

Во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие можат да се предвидат и други одредби за содржината на Договорот за работа освен предвидените со закон и Општиот колективен договор.

7. Распореѓување на работниците**Член 22**

Работникот се распореѓува на работи за кои заснова работен однос.

Работникот во текот на траењето на работниот однос според потребите на процесот на трудот може да биде распореден на секое работно место кое одговара на неговиот степенот на стручна подготовка во следните случаи:

- неопходна потреба на процесот на работа и организацијата на работа;
- подобро користење на стручната спрема и на работните способности на работникот;
- намалување или зголемување на обемот на работата;
- отворање на ново работно место и укинување на постојното;
- престанок на потребата за работа на работникот поради технолошки и други унапредувања;
- забрана за вршење определени работи и работни задачи поради болест или други објективни причини;
- замена на ненадејно отсутен работник;
- побрза реализација на работите утврдени со планот и програмата за работа и развој;
- воведување на нова организација на работа;
- други случаи утврдени во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Одлуката за распореѓување на работникот ја донесува раководниот орган или лице кое тој ќе го овласти и таа треба да се даде во писмена форма.

Член 23

Работникот е должен времено да врши работи на работното место за кое се бара понизок степен на стручна подготовка од определен вид занимање во исклучителни околности, додека траат тие околности, но не подолго од 60 дена, со писмен налог, односно усмен налог кој треба да се потврди со писмен во рок од 3 дена и тоа:

- во случај на виша сила;
- несреќа која настанала или која непосредно претстои;
- спречување на расипување на материјални добра и отстранување дефекти;

- замена на ненадејно отсутен работник;
- прекин на работа поради недостиг на енергија, суровини, репроматеријали, резервни делови и слично;
- воена опасност, состојба на подготвеност и воена вежба;
- за извршување на сезонски работи кои не трпат одлагање;
- за време на извршување ремонти;
- при времено зголемен обем на работа;
- ненадејни хаварии;
- поради примена на безбедносни и изречени заштитни мерки;
- помош на други работници во извршувањето на одредени работи кога е тоа неопходно поради запазување на рокови утврдени со пропис и договор или акт на надлежен орган;
- во други итни, неодојливи и неопходни потреби на процесот и организацијата на работа.

Барањето за заштита на правата на работникот при распоредување во случаите од став 1 на овој член не го задржува извршувањето на одлуката.

Работникот од став 1 на овој член ја задржува платата од работното место на кое претходно бил распореден, ако е тоа поповолно за него.

Член 24

Работоводниот орган покренува постапка за оценување на работната способност на работникот ако постои сомневање во потребното знаење и способност на работникот за извршување на работите и работните задачи на кои е распореден, односно ако не ги остварува предвидените резултати од работењето.

Работоводниот орган може да формира Комисија од членови со најмалку ист степен на стручна подготовка од определен вид занимање како што има работникот со налог да ја утврдат состојбата.

Оценување на знаењето и способноста на работникот, односно остварувањето на предвидените резултати од работењето, може да се врши по истекот на најмалку 40 работни дена континуирано следење на работата на работникот.

Во време на следење се смета само фактичкото присуство на работникот на работа. На работникот му се доставува известување дека е отпочната постапка за утврдување на неговите знаења и способности за извршување на работите на работното место на кое е распореден.

За почетокот на постапката се известува Синдикатот.

Работникот и синдикалниот претставник имаат право на увид во документацијата врз основа на која е започната постапката.

Член 25

Во разговорите со органот што ја спроведува постапката од претходниот член на овој договор, на кои има право да присуствува и претставник на Синдикатот, работникот се изјаснува за наводите во документацијата.

За текот на разговорите се води записник.

Одлуката за распоредување на друго работно место кое одговара на знаењето и способностите на работникот, или за престанок на работниот однос кога нема такво работно место, ја донесува работоводниот орган или лице овластено од него.

Одлуката од претходниот став се доставува до Синдикатот кој може да го застапува работникот во натамошната постапка за заштита на неговите права.

8. Приправници

Член 26

Приправниците можат да засноваат работен однос на определено или неопределено време.

Приправникот стручно се оспособува за самостојно вршење на соодветните работи и задачи.

Приправничкиот стаж може да трае најдолго 12 месеци.

Должината на приправничкиот стаж се утврдува во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие во зависност од степенот на стручната подготовка и сложеноста на работното место за кое се примаат приправници.

Член 27

Во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие се утврдува начинот на следење и оценување на приправникот.

Член 28

Заради стручно оспособување за самостојно вршење на работите од својата струка приправникот се оспособува на тој начин што во текот на приправничкиот стаж практично се запознава со работите на работното место за кое се оспособува.

Оспособувањето се врши по Програма која се изготвува според описот на работното место за кое се оспособува приправникот, со која се запознава приправникот пред склучување на договорот за работа.

Член 29

Стручното оспособување за самостојно извршување на работите на приправникот го следи непосредниот раководител.

Оценување на стручната способност на приправникот за самостојно извршување на работите врши Комисија со членови со најмалку ист степен на стручна подготовка како што има работникот – приправник врз основа на успехот што ќе го покаже на приправничкиот испит.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 30

Одлука за работа подолга од полното работно време донесува работоводниот орган или лицето што тој ќе го овласти.

Одлуката од претходниот став се донесува во писмена форма. Во итни случаи работа подолга од полното работно време може да се воведи и со усмен налог, кој дополнително мора да се потврди со писмена одлука во рок од 3 дена.

Член 31

Работното време на работникот кој работи на особено тешки, напорни и штетни по здравјето работи не може да биде подолго од 32 часа во текот на работната недела.

Работното време од претходниот став на овој член се смета за полно работно време.

Член 32

Почетокот, распоредот и завршетокот на работното време го утврдува работоводниот орган или од него овластен работник согласно Законот и актот на органот на државната управа од соодветната област.

Член 33

Работникот кој работи во смена не смее да го напушти работното место додека не добие замена. Во случај на спреченост да стапи на работа во определена смена работникот е должен благовремено да го извести за тоа непосредниот раководител кој е должен да преземе мерки за одредување на друг работник во смената на местото на отсутниот работник.

Член 34

Кога тоа го бара природата на дејноста на претпријатието, односно работите и задачите, организацијата

на работата, подобро користење на средствата за работа, порационално користење на работното време и извршување на определени работи и задачи со утврдени рокови, одржување и ремонт, изготвување на пресметки и анализи, спазување на одредени рокови во интерес на претпријатието, работодадниот орган може да донесе Одлука за прераспределба на работното време.

Прераспределбата на работното време се врши така да во определен временски период во текот на годината биде подолго од 8 часа дневно, а во останатиот период пократко од 8 часа дневно, со тоа да вкупното работно време на работникот во просек не биде подолго од 40 часа во работната недела во текот на годината и да се обезбеди соодветен одмор на работникот помеѓу работните денови.

IV. ОДМОРИ И ОТСУСТВА

1. Одмори

Член 35

Работникот има право на одмор во текот на дневната работа во траење од 30 минути.

Начинот на користење, почетокот и завршувањето на одморот од претходниот став се утврдува со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Одморот во текот на дневната работа се користи во просториите или вон просториите на претпријатието, а ако природата на работата или посебни прописи тоа го налагаат, одморот се користи во просториите на претпријатието.

Ако природата на работата не дозволува напуштање на работното место, одморот во текот на работата се организира на начин кој обезбедува работата да не се прекинува.

Член 36

Работникот има право на одмор помеѓу два последователни работни денг во траење од најмалку 12 часа непрекинато и право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато.

Ако е потребно да работи на денот на својот неделен одмор на работникот мора да му се обезбеди еден ден за таков одмор во текот на идната работна недела.

Член 37

Работникот има право на годишен одмор од најмалку 18 работни дена по истекот на една година работа, во согласност со критериумите утврдени со Законот, овој договор и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Ако во календарската година во која се користи годишниот одмор работникот нема една година работен стаж тој има право на по два работни дена годишен одмор за секој месец поминат на работа без примена на останатите критериуми од Колективниот договор на јавното претпријатие но не повеќе од 18 работни дена.

Член 38

Должината на годишниот одмор преку 18 дена се утврдува во зависност од:

- сложеноста на работата;
- работниот стаж;
- условите за работа;
- придонесот во работата;
- социјалните услови;
- здравствената состојба на работникот и други социјални услови;
- непрекинатата работа во смени;
- бенифициран стаж утврден за одредена работа.

Член 39

Должината на годишниот одмор се утврдува врз основа на следните критериуми:

1. законска основица – 18 дена;
2. за неповолни услови за работа – до 5 дена;
3. за придонес во работата – до 4 дена;
4. за сложеност на работата – до 4 дена;
5. за работно искуство – до 7 дена;
6. за здравствена состојба и други социјални услови во кои живее работникот – до 3 дена;
7. за непрекината работа во смени – до 2 дена;
8. за бенифициран стаж утврден за одредена работа – до 3 дена.

Годишниот одмор може да изнесува најмногу 26 работни дена.

По исклучок, на посебно тежки работи, годишниот одмор може да изнесува повеќе од 26, но не подолго од 36 работни дена.

Под посебно тежки услови се смета работата за која е утврден бенифициран стаж, работата со скратено работно време, работата под земја, со тежки климатски услови за работа како и работата за која работникот од точките 2 и 8 ќе оствари максимум.

Конкретните критериуми од став 4 се утврдуваат со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 40

При одредување на должината на годишниот одмор се земаат во вид и посебните социјални услови во кои работникот живее и здравствената состојба на работникот на следниот начин:

- самохран родител со едно дете до 7 години возраст – 1 ден;
- самохран родител со повеќе деца до 7 години возраст – 2 дена;
- инвалид на трудот – 2 дена.

Член 41

Годишниот одмор, по правило, се користи во текот на календарската година.

Годишниот одмор може да се користи и во два дела. Ако работникот го користи годишниот одмор во делови, првиот дел го користи во траење од најмалку 12 работни дена без прекин во текот на календарската година, а вториот дел најдоцна до 30 јуни во наредната година.

Ако за времетраењето на годишниот одмор работникот користи боледување, должен е за тоа веднаш да го извести непосредниот раководител. Времетраењето на боледувањето не се смета во годишен одмор.

Член 42

Работникот има право еден ден од годишниот одмор во текот на календарската година да го користи по негова желба за свои лични потреби, со тоа што е должен да го извести работодадниот орган 3 дена пред користењето на тоа право.

Член 43

Работникот го користи годишниот одмор по планот за користење на годишни одмори донесен во јавното претпријатие.

При изготвувањето на планот за користење на годишните одмори се води сметка исти работници да не го користат годишниот одмор секоја година во исто време, како и за желбите на работниците, доколку тоа не е во спротивност со барањата на процесот на работење на јавното претпријатие.

Планот за користење на годишниот одмор се донесува најдоцна до крајот на месец април за тековната година.

Решение за користење на годишниот одмор донесуваат раководителите определени со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 44

По исклучок, работоводниот орган, односно лицето овластено од него може да го промени времето на користење на годишниот одмор, ако тоа го бара процесот на работата или ако настапат објективни околности кај работникот поради кои е принуден да го менува времето за користење на годишниот одмор.

Член 45

За време на користењето на годишниот одмор на работникот му припаѓа надомест на плата во висина на платата која би ја остварил ако работел.

2. Отсуства од работа

Член 46

Работникот има право да отсуствува од работа со надомест на плата најмногу 7 работни дена во текот на една календарска година во следните случаи:

- склучување на брак – 3 дена;
- склучување на брак на дете – 2 дена;
- за раѓање на дете – 2 дена;
- за смрт на сопружник, дете – 5 дена;
- за смрт на родител, брат, сестра – 3 дена;
- за смрт на родител на сопружник – 2 дена;
- за смрт на баба, дедо – 1 ден;
- за селидба на семејството од едно во друго место – 2 дена;
- за селидба на семејството во исто место – 1 ден;
- за елементарни непогоди – 3 дена.

Во случаите од претходниот став отсуството од работа се обезбедува и се користи во деновите на настаната потреба врз основа на која се остварува правото без оглед на барањето на работниот процес.

Член 47

Ако работникот е упатен на стручно оспособување и усовршување, односно полагање на стручен испит за потребите на претпријатието, отсуството од работа со надомест на плата се регулира со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 48

Доброволните дарители на крв имаат право на 2 слободни работни денови за секое давање на крв, и тоа денот кога дава крв и наредниот ден. Во случај на давање крв во неработен ден дарителот има право на 2 последователни слободни работни денови.

Слободните денови се сметаат како денови поминати на работа.

Член 49

Работникот има право да отсуствува од работа без надомест на плата до 3 месеци во текот на годината во следните случаи:

- неодојливи лични работи;
- патување во странство;
- неѓа на член на семејството која не е медицински индицирана;
- специјализација и стручно усовршување;
- за изградба или поправка на куќа односно стан;
- за лекување на своја сметка;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и слично и
- во други случаи на барање на работникот.

Надлежниот орган утврден во член 50 од овој договор може да го одбие барањето на работникот за отсуство од претходниот став ако отсуството неповолно се одразува на процесот на работата.

Член 50

Решение за користење на отсуството од работа со и без надомест на плата како и за мирување на правата и обврските од работен однос во случаите предвидени со закон донесува работоводниот орган или лице овластено од него, што се регулира во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

V. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Член 51

Јавното претпријатие е должно да ги обезбеди потребните услови за заштита при работа заради што процесот на трудот ќе го организира на начин со кој се обезбедува сигурност при работата и заштита на здравјето на работниците, граѓаните и животната средина, односно ќе создаде услови за работа и ќе ги преземе пропишаните мерки и нормативи и други општо признати мерки за заштита при работа со кои се обезбедува психофизичко здравје и лична безбедност на работниците, граѓаните и животната средина.

Јавното претпријатие е должно при воведување на било која нова технологија да се грижи да не се загрозува здравјето на работниците и да не влијае штетно на работната и животната средина.

Јавното претпријатие формира орган за заштита при работа, составен од еден претставник на Синдикатот и 2 стручни лица од областа на заштитата при работа кои ги именува работоводниот орган.

Начинот и видот на остварување на заштитата при работа, односно мерките и нормативите за заштита на работа претпријатието е должно да ги уреди со Правилник за заштита при работа, кој го донесува органот на управување во рок од 30 дена од денот на потпишување на Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 52

Работникот е должен да се придржува кон мерките за заштита при работа и работите на работното место да ги извршува со внимание заради обезбедување на својот живот и здравје, како и животот и здравјето на другите работници и граѓаните.

Член 53

Работникот има право и должност пред распоредувањето на работното место да се запознае со пропишаните мерки за заштита при работа во врска со работата што треба да ја врши, како и со организирањето и спроведувањето на заштитата при работа.

Јавното претпријатие е должно да го запознае работникот со сите опасности на работата и со правата и обврските во врска со заштитата при работа и условите за работа.

Работникот има право да одбие да работи ако му се заканува непосредна опасност за животот или здравјето поради тоа што не се донесени актите утврдени со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие или не се спроведени пропишаните мерки за заштита при работа.

Член 54

Јавното претпријатие е должно да обезбеди здравствено – превентивен програмиран одмор како мерка на заштита на работа и зачувување на здравјето на работниците кои работат во посебно тешки услови утврдени со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Јавното претпријатие е должно во рокови и на начин утврден со Закон и Колективен договор на ниво на јавното претпријатие да обезбеди редовни систематски прегледи на работниците заради рано откривање на професионалните заболувања и нивно ефикасно лекување.

Член 55

Јавното претпријатие е должно работникот кој во процесот на работата станал инвалид, односно му се намалила работната способност, да го распореди на соодветно работно место во рок од 15 дена по правосилноста на решението со кое се утврдуваат изменетите работни способности на работникот.

Член 56

Синдикатот има право на увид во примената на пропишаните мерки и нормативи за заштита на работниците при работа.

Во случај кога не се обезбедува нивна соодветна примена, Синдикатот може да бара од работоводниот орган да се почитуваат пропишаните мерки и нормативи за заштита на работниците при работа.

Ако барањето од став 2 на овој член не се почитува, Синдикатот може да побара заштита од инспекцијата на трудот, а потоа да стапи во штрајк.

Член 57

Работните места на кои претежно се вршат тешки физички работи, работи под земја на кои не можат да работат работници помлади од 18 години и работнички, бидејќи би можеле штетно и со зголемен ризик да влијаат на нивното здравје и живот се утврдуваат во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 58

На работник помлад од 18 години не може да му се определи да работи подолго од полното работно време. На работник помлад од 18 години може да му се утврди работно време пократко од полното за работни места утврдени во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 59

Согласно овој договор и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, органот на управување донесува Програма за обезбедување на заштитата на жените, инвалидите и работниците помлади од 18 години, во согласност со Законот.

VI. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС ПОРАДИ ЕКОНОМСКИ, ТЕХНОЛОШКИ, СТРУКТУРНИ И ДРУГИ ПРОМЕНИ (И ДРУГИ ПРАВА)**Член 60**

Во случај на престанок на потребата од одреден број работници поради технолошки, економски, организациони и слични причини, органот на управување, на предлог на работоводниот орган донесува Програма со која се утврдува потребата од промени во производството, организацијата, структурата и технологијата, што ќе предизвика потреба од намалување на бројот на вработените.

Програмата од претходниот став се донесува по претходно прибавено мислење од Синдикатот во јавното претпријатие, кој е должен да го достави во рок од 15 дена.

Одлука за престанување на потребата за работа на работниците донесува работоводниот орган, по претходно прибавено мислење од Синдикатот кој е должен да го достави во рок од 15 дена.

За содржината на Одлуката потребно е да се извештаат работниците најмалку 3 месеци пред да настапи претстанокот на работниот однос по овој основ.

Член 61

На работникот за чија работа престанува потребата поради технолошки и други унапредувања со кои се придонесува за зголемување на производството и се зголемува успехот на претпријатието не може да му престане работниот однос додека не му се обезбеди едно од следните права по основ на работа, во согласност со критериумите утврдени со Закон и овој Договор.

1. вработување во друго претпријатие без огласување на работното место со преземање и склучување на Договор за работа на работното место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификација;

2. стручно оспособување, преквалификација или доквалификација за работа на работно место во јавното претпријатие или во друго претпријатие;

3. еднократен надомест во вид на испратнина во висина од едномесечна плата на работникот за секои две години работен стаж, а најмногу 12 месечни плати, остварена во претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос, што се исплатува со денот на престанокот на работниот однос;

4. скратување на работното време во рамките кои ги дозволува Законот;

5. чекање на работа со право на надомест на плата.

Член 62

При утврдување на работниците за чија работа престанува потребата се поаѓа од критериумите утврдени во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие и квантифицирани во бодови, а особено од:

- успешност, односно работен придонес и резултати од работата;
- стручна подготовка и квалификација;
- работно искуство;
- видот и значењето на работното место;
- работен стаж;
- возраст;
- професионално заболување, односно повреда на работното место;
- економско – социјална положба.

Член 63

Успешноста, односно придонесот во работата и резултатите од работа се оценуваат според критериуми утврдени и квантифицирани во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие,

Доколку работниците покажуваат еднаква успешност, предност да го задржи работното место има работникот со повисок степен на стручна подготовка.

Доколку работниците покажуваат еднаква успешност и имаат иста стручна подготовка и квалификација предност да го задржат работното место имаат оние работници кои имаат поголемо работно искуство.

Доколку работниците покажуваат еднаква успешност, имаат иста стручна подготовка или квалификација и исто работно искуство предност да го задржат работното место имаат работниците со поголем работен стаж.

Доколку работниците покажуваат еднаква успешност, имаат иста стручна подготовка, квалификација, исто работно искуство, и иста должина на работниот стаж, предност да го задржат работното место имаат работниците со поголема возраст (старост).

Доколку работниците покажуваат еднаква успешност, имаат ист степен на стручна подготовка и квалификација, исто работно искуство, ист работен стаж и се од иста возраст, предност да го задржат работното место имаат работниците кои имаат професионално заболување, односно, работниците кои претрпеле повреда на работното место.

Доколку работниците покажуваат еднаква успешност, имаат ист степен на стручна подготовка и квалификација, исто работно искуство, ист работен стаж и возраст, и имаат слична здравствена состојба (инвалидност или повреда на работа) предност да го задржат работното место имаат работниците кои се во полоша социјално-економска положба.

Член 64

Доколку според критериумите утврдени со член 62 и 63 од овој Договор работниците се наоѓаат во иста положба, предност да го задржат работното место имаат:

- работничката за време на бременост, породилно отсуство, отсуство поради неџа и заштита на дете и со дете до две години;
- родител со потешко хендикипирано дете;
- самохран родител, односно посвоител на дете до 7 години;
- инвалид на трудот и работници со професионално заболување;
- еден од брачните другари што се вработени во претпријатието;
- работник кој има до 5 години за остварување на право на пензија;
- единствен хранител во семејството кој нема други приходи;
- работници помлади од 18 години;
- работници за време на приправнички стаж;
- синдикалните претставници на кои им трае мандатот;
- други работници на кои им мируваат правата од работен однос.

Член 65

Остварување на правата утврдени со Законот за работниците за чија работа престанува потребата поради технолошки, економски, организациони и слични причини се врши по претходно запознавање на работниците со можностите, условите и обврските за прераспореѓување на претпријатието, во друго претпријатие преквалификација и другите права утврдени со Законот.

Член 66

Работоводниот орган на јавното претпријатие може во поединечни случаи да донесе одлука за престанување на потребата од работа на работник со право на исплата на еднократен надомест во вид на испратнина.

VII. ПРИВРЕМЕН ПРИНУДЕН ОДМОР

Член 67

Работоводниот орган, врз основа на изготвена Програма за надминување на потешкотиите во работењето на претпријатието, претходно разгледана и усвоена од Синдикатот ги утврдува условите и околностите во кои може да се организира привремен принуден одмор.

Во услови на целосно или делумно престанување на производниот процес на намалување на обемот на работа, економски тешкотии во определени организациони делови, односно делови на производниот процес на претпријатието, работниците од тие организациони делови односно производни процеси се упатуваат на привремен принуден одмор (во понатамошниот текст ППО).

Под организационен дел во смисла на претходниот став се подразбираат погони, односно работни единици на јавното претпријатие. Под делови на производниот процес се подразбира заокружен дел на техничко-технолошкиот процес во погон (работна единица), односно заокружен дел од процесот на работа во стручните служби.

Член 68

При определувањето на работниците кои се упатуваат на ППО мора да се обезбеди техничка сигурност и физичко-техничко обезбедување и одржување на објек-

тите и постројките во организациониот дел во кој се организира ППО, да се обезбеди сигурноста на електроенергетскиот систем на претпријатието и квалитетот во работата на останатите организациони делови на претпријатието од процесот на производството.

Член 69

Работоводниот орган го определува организациониот дел односно делот на производниот процес односно работата во кој се организира ППО и неговото времетраење.

Врз основа на одлуката на работоводниот орган за организирање на ППО, одговорното лице на организациониот дел во кој се организира ППО изготвува план за спроведување на ППО, и со решение поединечно ги определува работниците кои се упатуваат на ППО, како и времетраењето на одморот.

Приговорот поднесен против решението за упатување на работниците на ППО не го задржува извршувањето на решението.

Планот за спроведување на ППО содржи: број на работници кои се упатуваат на ППО, времетраењето на ППО поединечно за секој работник, бројот на работници кои остануваат на работа, работите кои се извршуваат од работниците кои не се упатени на ППО заради обезбедување на работите од претходниот член од овој Договор, можности за наизменично упатување на работниците на ППО, очекуваните економско-финансиски ефекти од организирањето на ППО и други прашања значајни за неговото организирање.

По престанувањето на причините поради кои бил организиран ППО работоводниот орган со Одлука утврдува дека престанала потребата за организирање на ППО во организациониот дел, односно делот на производниот процес и дека се создадени услови за редовно производство, односно работата во истиот.

Член 70

Упатувањето на работниците на ППО се врши на следниот начин:

1. Во организационите делови, деловите на производниот процес, односно работата каде процесот на производство, односно работата целосно престанал на ППО се упатуваат сите работници освен работниците кои се неопходни за обезбедување на работите од член 68 на овој договор;

2. Во оние организациони делови, делови на производниот процес односно работа каде делумно престанал или се намалил обемот на производството, односно работата на ППО се упатуваат сразмерен број на работници.

Работниците од став 1 точка 2 на овој член се упатуваат на ППО според следните критериуми:

1. успешност во работата;
2. стручна подготовка на работниците;
3. работно искуство во струката;
4. други критериуми предвидени во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Оценка за успешноста на работникот во работата на предлог на непосредниот раководител дава одговорното лице на организациониот дел во кој се организира ППО. Доколку работниците покажуваат еднаква успешност предност да останат на работа имаат работниците кои се со повисок степен на стручна подготовка а работат на исти работи.

Доколку работниците покажуваат еднаква успешност и имаат ист степен на стручна подготовка, а вршат исти работи предност да останат на работа имаат работниците со поголемо работно искуство.

При еднакво исполнување на критериумите од овој член предност да остане на работа има:

- работник – самохран родител,
- еден од брачните другари, доколку двајцата работат во претпријатието и во исто време треба да се упатат на ППО
- работникот определен од одговорното лице на организациониот дел на претпријатието во кој се организира ППО.

Член 71

Претставникот на Синдикатот на ниво на претпријатието односно претставникот на Основната организација – подружницата не можат да се упатуваат на ППО.

Член 72

По исклучок на член 70 став 1 точка 2 од овој Договор одделни работници од делот на производниот процес, односно работа во организациониот дел на претпријатието во кој е сопreno или намалено производството, односно обемот на работа, може да не бидат упатени на ППО по оценка на одговорното лице на организациониот дел ако покажуваат поголема успешност при извршувањето на исти или слични работи од работниците во другите делови на производниот процес, односно работа каде не е сопreno или намалено производството, односно обемот на работа.

Во случаите од став 1 на овој член работниците кои покажуваат поголема успешност во извршувањето на работите ќе се упатат на работа во делот на производниот процес, односно работа каде не е сопreno или намалено производството, односно обемот на работа, а соодветен број на работниците од овие делови на производниот процес, односно работа можат да се упатат на ППО.

Член 73

Организирањето на ППО трае се до престанувањето на причината поради која ППО е организиран.

За времетраењето на ППО работникот може да биде упатен на ППО и повеќе од 60 дена непрекинато, што се утврдува со Планот за спроведување на ППО и решението на одговорното лице на организациониот дел.

Член 74

Доколку работникот за време додека е на ППО се оддалечи или го смени регистрираното место на живеење, должен е веднаш да ја пријави промената во кадровската служба на организациониот дел во кој се организира ППО.

Член 75

Работникот го крши работниот ред и дисциплина и работната обврска ако не се јави на работното место во рок од 48 часа од денот определен со уредно доставеното известување дека треба да се јави на работа, а за причината за своето нејавување не ја известил кадровската служба на организациониот дел во рок од 24 часа од денот кога настапила причината.

Член 76

Работниците кои ќе останат на работа за времетраењето на ППО во организациониот дел ќе извршуваат и работи од доменот на службата, односно одделението во кое е распореден работникот кои не се во описот на неговото работно место, а одговараат на стручната и работна способност на работникот.

Работникот од став 1 на овој член ја задржува платата од работното место на кое е распореден, ако е тоа за него поповолно.

Непридржувањето кон одредбите на овој член од страна на работникот претставува кршење на работниот ред и дисциплина и работните обврски.

Член 77

По истекот на времето за кое е организиран ППО во организациониот дел се изготвува анализа за ефектите од организирањето на ППО.

Член 78

Висината на платата за работникот упатен на ППО за време на ППО е 70% од основната плата што работникот ја остварил во претходниот месец односно од платата што работниците што се на работа ја примаат во тековниот месец.

VIII. ДОЛЖНОСТ И РАБОТНИ ОБВРСКИ

Член 79

Работникот во претпријатието на работа и во врска со работата има определени должности и работни обврски кои се остваруваат во процесот на заеднички организираната работа во која секој работник врши определена работа односно извршува определени задачи.

Член 80

Работникот ги има особено следните должности и работни обврски:

- да го чува имотот на претпријатието и спрема него да се однесува со внимание на добар стопанственик;
- совесно да ги извршува работите и задачите кои му се доверуваат;
- да се придржува кон мерките за заштита на работата;
- редовно и навремено да доаѓа на работа и совесно да го користи работното време;
- веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да го известат надлежниот орган на претпријатието ако од било кои причини е спречен да дојде на работа;
- да негува добри односи со другите работници;
- да се придржува кон мерките за противпожарна заштита;
- да учествува во спречувањето на елементарни непогоди и да ги отстранува штетните последици;
- да го спречува расипништвото, злоупотребата и појавите на користољубие на штета на средствата на претпријатието;
- да го чува и унапредува угледот на претпријатието;

– пристojно да се однесува кон деловните партнери и гости;

– да ги чува податоците кои претставуваат деловна, воена и друга тајна утврдена со закон или акт на претпријатието;

– да укажува на неправилности во работењето;

– да дава помош на други работници во работата;

– да не ги користи своите овластувања спротивно на Законот и актите на претпријатието;

– да ги извршува одлуките на судовите, органите на управување и раководење на претпријатието.

IX. УЧЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО

Член 81

Во управувањето со претпријатието работниците учествуваат во согласност со Законот и одредбите на Статутот на претпријатието.

X. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Член 82

Работникот има право и должност да се оспособува и усовршува во согласност со потребите на процесот на трудот и развојот на претпријатието.

Претпријатието создава материјални, организациони и други услови за оспособување и усовршување на работниците.

Член 83

План за образование на работниците донесува органот на управување на претпријатието во функција на потребите на процесот на работа на претпријатието.

За користење на правата за образование врз основа на планот, одлука донесува раководниот орган.

Член 84

Образованието на работниците што се организира во работно време за потребите на претпријатието е работна обврска, па поради тоа се смета во редовно работно време, а на работникот му припаѓаат сите права како да бил на работа.

Обемот на работните денови наменети за стручно оспособување и образование се утврдува согласно должината и видот на стручното оспособување и образование со посебен договор кој е во согласност со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

На работникот кој во интерес на јавното претпријатие е упатен на стручно оспособување и образование, му припаѓа надомест на трошоците сврзани со тоа, доколку јавното претпријатие само не ги покрива тие трошоци.

1. Ученици и студенти на практика

Член 85

Со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие се утврдуваат прифаќањето на ученици и студенти на практична работа, обуката за заштита, надоместоците и другите услови.

XI. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 86

Раководниот орган на претпријатието е должен редовно и навреме да ги информира работниците и Синдикатот за:

- годишни и повеќегодишни планови за развој;
- позначајни деловни и развојни решенија што влијаат на економската и социјалната положба на работниците;
- организациони промени во претпријатието;
- годишни деловни резултати;
- нацртите, односно предлозите на акти и одлуки со кои согласно Колективниот договор на претпријатието, се уредуваат правата и положбата на работниците;
- платите, надоместоците и други примања и стабилни прашања, согласно Колективниот договор на јавното претпријатие.

Информациите од претходниот став раководниот орган ги дава пред органот на управување, преку весниците на претпријатието и на други начини.

За информирање на работниците во претпријатието постојат весници, билтени, соопштенија и други видови на информирање.

XII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ

Член 87

Активноста на Синдикатот не може да се ограничи со одлука на органите на претпријатието и од страна на раководниот орган.

Претпријатието е должно да му создава услови за работење и дејствување на Синдикатот согласно Законот, Општиот колективен договор, овој договор и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, односно:

- на барање на Синдикатот да му се доставуваат податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание на материјалната и социјална положба на членовите на Синдикатот како и информации за општествено-економската, материјалната и социјалната положба на работниците од работа и работниот однос;

– Синдикатот да дава мислења и предлози во постапката на донесување на одлуки и решенија што имаат битно влијание на материјалната и социјална положба на работниците, а органите на претпријатието да ги разгледуваат мислењата и предлозите во присуство на претставник на Синдикатот;

– Синдикатот да дава мислење и предлози во постапката на утврдување на одговорноста на работникот за сторени повреди на работните обврски, како и застапување на работниците пред надлежните органи на претпријатието и надвор од него;

– да се обезбедат стручни и административно – технички услови за работа на Синдикатот за остварување на синдикалната функција во согласност со надлежниот орган на претпријатието и овозможи собирање на синдикалната членарина;

– на претставникот на Синдикатот да му се овозможи непречено комуницирање со претставниците на органот на управување и раководниот орган како и да му се дозволи пристап на работни места во претпријатието, кога е тоа неопходно за остварување на функцијата на Синдикатот и заштита на членовите на Синдикатот.

Член 88

На претставникот на Синдикатот му се овозможува ослободување од работа за негово оспособување и ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и тоа:

- до 40 часа во текот на месецот за претставникот на Синдикатот на ниво на претпријатието;
- до 20 часа во текот на месецот за претставникот на Синдикатот на ниво на дел од претпријатието.

Времето определено во став 1 од овој член претставникот на Синдикатот ќе го користи спрема потребите на синдикалните активности.

За тоа време претставникот на Синдикатот има право на надомест на плата во висина на неговата плата и сите други остварувања и надоместоци.

Начинот и времето на користење на слободните часови на синдикалниот претставник се уредуваат со посебен Договор за условите за делување на Синдикатот во претпријатието.

Член 89

Претставникот на Синдикатот во претпријатието со над 500 членови функцијата ја врши професионално.

Претставникот на Синдикатот од став 1 на овој член има право на плата во висина на онаа што ја имал пред отпочнување на функцијата, но не помалку од основната плата што ја добиваат работниците од VII група на сложеност. Неговата плата се валоризира со остварениот пораст на платите во претпријатието и тој има право на плата од добивка.

Платата на синдикалниот претставник ја обезбедува претпријатието.

Член 90

Претставникот на Синдикатот не може да биде повикан на одговорност, ниту доведен во понеповолна положба, вклучувајќи го и неговото отпуштање од работа поради синдикални активности со кои се штитат правата и интересите на работниците, за време на мандатот и најмалку 2 години по истекот на мандатот, доколку постапувал во согласност со Законот, Општиот колективен договор, овој договор и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 91

Остварувањето на својата функција и улога Синдикатот ја врши по пат на:

- преговарање со раководните органи, органите на управување во претпријатието и државните органи;
- посредување за остварување на барањата;
- колективно договарање;
- штрајк.

Член 92

Работоводниот орган на јавното претпријатие и Синдикатот склучуваат писмен договор за условите за работа и дејствување на Синдикатот во претпријатието.

Член 93

Претставникот на синдикалната организација поради синдикални активности со кои се штитат правата и интересите на членовите не може:

- да биде распореден на друго работно место кај ист или друг работодавец;
- да биде утврден како технолошки вишок и распореден по тој основ;
- против него да се покрене постапка, односно да му престане работниот однос со отказ;
- да му се намалува платата, освен ако не се намалува платата на сите работници во претпријатието, согласно член 114 од овој договор;
- да биде испратен на привремен принуден одмор.

Член 94

Член на Синдикатот, кој е избран односно именуван во органите на Синдикатот, со што е потребно привремено да престане да работи во претпријатието има право по престанувањето на функцијата што ја вршел да се врати во претпријатието на работи и работно место кое одговара на неговата стручна подготовка за што се склучува посебен договор со јавното претпријатие.

XIII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ШТРАЈК

Член 95

Правото на штрајк се остварува под услови утврдени со Закон, Општиот колективен договор, овој Договор, Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, Правилата за штрајк, Упатството и документите на СМЕР за организирање и водење на штрајк.

Правото на штрајк се остварува под услов барањата на работниците да не се решат со:

- преговори со работоводниот орган, органот на управување и државните органи;
- посредување за остварување на барањата и
- колективно договарање.

Член 96

Ако барањата на работниците не се решат согласно претходниот член од овој договор, Синдикатот ќе побара изјаснување на работниците-членови на Синдикатот за стапување во штрајк.

Штрајкот го организира и води Синдикатот-потписник на овој договор.

Член 97

Штрајкот може да се организира во дел од јавното претпријатие, во јавното претпријатие, во гранката и во целата дејност производство и преработка на метали, енергетика и рударство.

Одлука за стапување во штрајк на работниците во дел од јавното претпријатие, односно јавното претпријатие донесува органот на синдикалната организација на јавното претпријатие, по претходно изјаснување на работниците и остварен договор со раководството на СМЕР.

Одлука за стапување во штрајк на работниците од гранката енергетика носи Одборот на СМЕР за таа гранка.

Одлука за стапување во генерален штрајк на дејноста производство и преработка на метали, енергетика и рударство носи Претседателството на СМЕР по претходно добиена писмена согласност од Одборите на СМЕР и Синдикалните организации.

Член 98

За организирањето на штрајк синдикалниот претставник е должен да го извести претседателот на СМЕР најмалку 10 дена пред организирањето на штрајкот и да оствари договор за преземање мерки и активности и соодветна примена на документите на СМЕР за време на штрајкот.

Член 99

Секој работоводен орган е должен со Колективен договор на ниво на јавното претпријатие, односно општ акт да пропише минимум работи кои мораат да се извршуваат за време на штрајк заради обезбедување на виталните функции на процесот на производство, сигурност на луѓето и имотот, обезбедување на незаменливи услови за животот и работата на граѓаните и други претпријатија, извршување на меѓународни обврски превземени од страна на државата како и начинот на нивното извршување за време на штрајкот.

Член 100

По правило, штрајкувачки одбор е синдикалното раководство, но во него може да се кооптираат и други членови под услов да се членови на СМЕР.

Во штрајкувачкиот одбор се обезбедуваат и правник и економист од членовите на Синдикатот во претпријатието, ако има такви.

Штрајкувачкиот одбор одредува група за преговори. Преговорите мора да бидат брзи и ефикасни. За текот на преговорите се информира штрајкувачкиот одбор и членството.

Ако се оцени дека барањата се задоволени, штрајкот се прекинува, а ако се оцени дека барањата се делумно задоволени штрајкот може да се стави во мирување за одреден дефиниран рок.

Член 101

Заради обезбедување на извршувањето на работите од работните места определени согласно член 99 од овој договор, секој надлежен орган е должен да преземе соодветни мерки од својот домен и тоа:

1. Работоводниот орган, односно органот што тој ќе го овласти, ги презема следните мерки:

- во периодот од денот на најавата до денот на почетокот на штрајкот определен со Одлуката за штрајк изготвува оперативна програма за обезбедување на минимум на процесот на работа и издава работни налози за извршување на работите;

– организира физичко-техничко обезбедување на објектите, постројките и другите објекти на јавното претпријатие;

– презема мерки за обезбедување на сигурноста на граѓаните и работниците кои продолжуваат со редовно извршување на работите;

– презема и други активности предвидени во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

2. Работниците на јавното претпријатие:

– учествуваат во штрајкот без да ги попречуваат работниците што ќе продолжат редовно да ги извршуваат работите;

– не смеат да ги оштетуваат објектите, постројките и другиот имот на јавното претпријатие;

– правото на штрајк го остваруваат на местото определено од страна на штрајкувачкиот одбор;

– ако ги извршуваат своите работни обврски, по завршувањето на смената се приклучуваат на штрајкот.

3. Штрајкувачкиот одбор:

– се избира од синдикалното раководство, односно синдикалното раководство се прогласува за штрајкувачки одбор;

– донесува Одлука за штрајк ако спорните прашања не се решат по пат на преговори, по претходно добиено

мислење од членството за стапување во штрајк;

– го организира и води штрајкот во согласност со Закон, овој договор, Колективниот договор на јавното претпријатие, синдикалните правила за штрајк и Упатството за организирање и водење на штрајк на СМЕР;

– во согласност со работоводниот орган го определува местото во кругот, односно работните простории на претпријатието на кое работниците – учесници во штрајкот ќе го остваруваат правото на собирање и презема мерки со кои се обезбедува собирање на учесниците во штрајкот на тоа место (собирањето на учесниците не може да биде на места каде би се попречувал процесот на работа);

– презема мерки за спречување на учество во штрајкот на лица кои не се вработени во претпријатието, односно делот на претпријатието каде се остварува штрајкот, со исклучок на претставници на повисоките органи на Синдикатот кои добиваат дозвола од штрајкувачкиот одбор;

– презема мерки за спречување на оштетување или онеспособување на објектите односно имотот на претпријатието од страна на учесниците на штрајкот или други лица;

– презема мерки за непречено работење на работниците кои ќе продолжат да ги извршуваат работите;

– соработува со работоводниот орган, и работниците овластени од него заради обезбедување на претпоставките од член 99 од овој договор и не смее да го попречува раководењето, ниту самовласно да го презема раководењето во процесот на работата.

Член 102

Работникот кој не ги почитува одредбите на Колективниот договор и синдикалните правила за штрајк, како и упатствата и одлуките на синдикалните органи, нема заштита од страна на Синдикатот ако работоводниот орган поведе постапка за утврдување на неговата одговорност.

Против работникот од став 1 на овој член ќе биде покрената постапка во основната организација и во СМЕР, врз основа на Статутот на СМЕР, Статутарната одлука на основната организација и Упатството за организирање и водење на штрајк на СМЕР.

Член 103

Заштита на правата гарантирани со овој договор од страна на Синдикатот уживаат само членовите на Синдикатот кои редовно ги извршуваат обврските и се придржуваат кон Упатството и насоките на синдикалните претставници.

Член 104

За време на штрајкот кој го организира и води Синдикатот – потписник на овој Колективен договор, работниците – членови на СМЕР ги остваруваат сите права од работен однос, вклучувајќи го и правото на материјален надоместок, кој за време на штрајкот изнесува најмалку 60% од најниската плата утврдена со овој Договор и колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 105

Заради остварување на физичкиот план на производството работниците се должни да го надоместат изгубеното производство за време на штрајкот.

Одлука за одработување на изгубените денови донесува работоводниот орган во согласност со Синдикатот.

Во случаите од став 2 на овој член работниците остваруваат плата во согласност со овој договор и Колективниот договор на ниво на претпријатието.

XIV. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ ПРИМАЊА

Член 106

Основната плата на работникот за полно работно време и нормален учинок, утврдена врз основа на сложеноста на работите, одговорноста и нормалните услови за работа на работното место не може да биде пониска од најниската плата утврдена за одделни степени на сложеност со колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 107

Право на плата имаат сите работници кои се во работен однос со јавното претпријатие во согласност со одредбите на овој договор и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 108

Платата на работникот се состои од:

1. Плата за сразмерно извршената работа
2. Плата врз основа на придонесот на работникот во создавањето на добивката
3. Надоместоци на плата.

1. Плата за сразмерно извршената работа

Член 109

Платата за сразмерно извршената работа се состои од:

- постојан дел,
- променлив дел.

Член 110

Постојаниот дел на платата го сочинуваат:

- основна плата;
- додаток на плата по основ на работен стаж;
- додаток на плата по основ на услови за работа потешки од нормалните.

Променливиот дел од платата е стимулативен дел кој зависи од остварените резултати на секој работник поединечно.

Член 111

Платата се пресметува и исплатува во рокови кои не можат да бидат подолги од еден месец.

Роковите за пресметка и исплата на платата ги утврдува работоводниот орган во зависност од организацијата и условите на работење, придржувајќи се на општиот рок од претходниот став.

Член 112

Платата на работникот му се исплатува во нето износ.

При исплатата на платата работникот добива пресметковна листа која ги содржи сите елементи и основи по кои е утврдена платата.

Член 113

Со овој договор се утврдуваат:

- најниската плата на работникот во јавните претпријатија од гранката енергетика, за полно работно време и нормален учинок;
- основната плата на работникот;
- додатоците на плата.

Најниската плата се зголемува за условите за работа потешки од нормалните за соодветно работно место.

Член 114

Најниската плата за полно работно време при нормален работен учинок и нормални услови за работа во јавното претпријатие изнесува најмалку 20% повисоко

од најниската плата утврдена во Република Македонија со Општиот колективен договор со која се обезбедува социјална и материјална сигурност на работникот и неговото семејство.

Најниската плата за јавните претпријатија од гранката енергетика за месец — изнесува — денари.

Најниската плата се усогласува најмалку еднаш квартално со порастот на трошоците за живот во однос на декември претходната година, односно месечно доколку месечниот пораст на трошоци за живот е над 5% според податоците на Републичкиот завод за статистика или друга институција овластена за нивно објавување.

Во јавното претпријатие, кога настанале потешкотии во работењето, врз основа на изготвена програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми и добиено мислење од потписниците на овој договор може да се утврди отстапување од најниската плата утврдена во став 2 на овој член, со тоа отстапувањето од најниската плата не може да изнесува повеќе од 20%, а намалувањето не може да трае подолго од 6 месеци.

По исклучок, а во согласност со потписниците на овој договор може да се договори, во случај кога се присутни објективни околности кои го нарушуваат производството, односно работниот процес и поголемо намалување на најниската плата доколку се оцени дека тоа е услов за избегнување на отворање на стечајна постапка.

Јавното претпријатие е должно на крајот од тековната година, доколку финансиските резултати по годишната пресметка го дозволуваат тоа, на работниците да им го исплати помалку исплатениот дел на платата во смисла на став 4 и 5 од овој член.

Член 115

Сите работи, односно работни места се разврстуваат во групи, а односот помеѓу основната плата за најниско и највисоко вреднуваното работно место не може да биде помал од 1:3,2.

Со актот на јавното претпријатие ќе се изврши распоредување и вреднување на поедини работи, односно работни места врз основа на сложеноста и нормалните услови за работа на тие работни места. Притоа, работните места можат да се групираат врз основа на следните описни категории:

- едноставни работи кои не бараат посебно образование, со незнатно телесно оптоварување;
 - едноставна работа која не бара посебно образование, но за која е потребно определено искуство и обука, или бара соодветно телесно оптоварување;
 - работа која бара потребно знаење, стекнато со учење и (или) бара телесно оптоварување;
 - специјални работи кои бараат соодветно образование стекнато со учење, или учење со дополнително искуство;
 - работи кои бараат образование стекнато со учење, способност и знаење кое е поставено на стручна основа;
 - стручни работи за кои се бара образование, способност, знаење и професионално искуство;
 - посебно високо вредни и стручни работи кои бараат вонредно знаење, голема самостојност, способност на самоодлучување, одговорност и соодветни теоретски знаења;
 - врвни стручни работи за кои е потребно работно искуство, способност за изготвување на елаборати и познавање на странски јазик;
 - работи кои бараат стручност со меѓународна репутација, или соработка со меѓународни фирми, научна работа и самостојност, познавање на странски јазици.
- Посебни групи можат да се формираат врз основа на следните описни категории:

– работи кои бараат образование стекнато преку школување од петти степен и повисоко (или пак четврти степен но со покажување на посебни способности), соодветно работно искуство и познавање на работата, самостојност при одлучување, организациски способности и способности за раководење;

– работи кои бараат посебно образование работи кои не се изведуваат по упатство, а се изведуваат со додатно обучување и бараат соодветна лична вештина (при изведување инсталации, заварување, лиење, ковање и др.)

Член 116

Со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие односно друг акт се врши распоредување и вреднување на сите работни места врз основа на сложеност и нормалните услови за работа на тие работни места.

Сите работни места се распоредуваат по групи за извршување на работни задачи.

Распоредувањето и вреднувањето на работните места го врши органот на управување, односно работоводниот орган.

На работните места за кои со актот на јавното претпријатие е предвидена алтернативна стручна подготовка, како основа за определување на степенот на сложеност на работното место се зема поповолната варијанта за работникот.

Со методологијата на јавното претпријатие поделателно ќе се разработат групите на работи и работни задачи и ќе се изврши распоредување и вреднување на сите работни места во претпријатието врз основа на сложеност и услови за работа на тие работни места.

Методологијата од претходниот став ја донесува органот на управување на јавното претпријатие, по претходно добиено мислење од Синдикатот.

Член 117

Работникот може да има право на 0,5% додаток на плата за секоја измината година пензиски стаж што ќе биде регулирано со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 118

Платата на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за поедини работни места во претпријатието. Елементите за потешки услови за работа кои задолжително мораат да се земат во предвид се следните:

- влијание на околината (клима, бучава, вибрации, зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и друго);
 - физички и психички оптоварувања (оптоварување на ситилата, тешки физички напори со можни последици за здравјето, работа со нечисти материји и друго);
 - опасност по здравјето и животот на работното место (опасност од алатите или предметите на трудот, од транспортните средства и средствата на јавниот сообраќај, опасности од паѓање, електрична струја, од загрупување, експлозии, жешки и вжарени предмети или материји, нагризувачки материји и друго).
- Најмалиот процент на зголемување по основ на горе наведените услови за работа од најнизок интензитет изнесува 2% по секој од следните основи:
- нечистотија на атмосферата поголема од нормалната, зрачење, силна бука и вибрации;
 - заслепувачки услови за работа;
 - изложеност на нечистотија;
 - работа на ненормално високи и ниски температури;
 - работа во вода, на влага и на промаја;

- опасност од повреди;
- работа на висина;
- физички оптоварувања;
- психички оптоварувања;
- други основи.

Член 119

Постојаниот дел на платата на работникот се зголемува по час:

1. за прекувремена работа, најмалку 35%;
2. за работа во турнус, најмалку 5%;
3. за работа ноќе, најмалку 35%;
4. за работа во денови на празници утврдени со закон работникот има право на надомест на плата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 50%.

Член 120

Променливиот дел од платата е оној дел кој зависи од остварените резултати во работењето на секој работник поединечно.

Член 121

За остварување на подобри (полоши) резултати во работењето основната плата на работникот се зголемува (намалува) во зависност од остварените резултати во работењето на работникот во текот на месецот.

Резултатите од работата на работникот се оценуваат секој месец.

Член 122

Резултатите од работата на работникот се оценуваат во однос на поставените нормативи – стандарди за работа, односно очекуваните ефекти од работењето на соодветното работно место.

Нормативите – стандардите за работа, односно очекуваните ефекти од работењето во смисла на претходниот став се утврдуваат со акт на јавното претпријатие за сите работни места каде е тоа можно. За останатите работни места нормативите – стандардите се утврдуваат врз основа на Планот и Програмата за работа.

Член 123

Критериумите и мерилата за утврдување на резултатите од работењето на работникот поаѓајќи од обемот, квалитетот на работењето, остварената продуктивност на трудот, заштеди во процесот на работата и ефикасност на користењето на работното време се утврдуваат со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Резултатите од работата на работникот ги утврдува, односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

Член 124

Одредбите од член 109 до член 123 од овој договор не се применуваат на раководниот орган на претпријатието и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени со Статутот и актите на јавното претпријатие.

Платата на раководниот орган и на работниците со посебно овластување и одговорности по сите основи се утврдуваат со посебен договор кој раководниот орган го склучува со органот на управување на јавното претпријатие.

2. Плата врз основа на придонесот на работникот во создавањето на добивката

Член 125

Работникот има право на плата и по основ на придонесот во создавањето на добивката.

Критериумите и условите за резултатот од работењето се утврдуваат со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 126

Поради значењето на сигурноста и функционирањето на електроенергетскиот систем, во услови на неможност за остварување добивка, платата на вработените во јавните претпријатија од гранката енергетика се зголемува, односно намалува во зависност од остварените резултати во производството, преносот и дистрибуцијата на електрична енергија споредени со предвидените во електроенергетскиот биланс.

Со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие ќе се уредат прашањата од претходниот став.

Член 127

Работникот има право на награда – надомест за инвентивен труд, иновација и унапредување.

Правото на работникот по овој основ се утврдува во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие и актот на јавното претпријатие.

3. Надоместоци на плата

Член 128

На работникот му припаѓаат надоместоци на плата за време на:

- боледување;
- годишен одмор;
- празници – согласно Законот;
- платено отсуство;
- образование;
- стручно оспособување, преквалификација и доквалификација во согласност со потребите на претпријатието;
- извршување на синдикалната функција;
- воена вежба;
- учество во обука за одбрана и заштита;
- јавување на покани на други органи до кое е дојдено без вина на работникот;
- приправнички стаж;
- привремен принуден одмор;
- штрајк;
- други случаи утврдени со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 129

За време на временна неспособност за работа до 7 дена работникот има право на надомест на плата во висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледувањето 80% и до 60 дена, за сите денови 90% од платата на работникот исплатена во претходниот месец.

За професионалните заболувања и повредите на работа како и за другите случаи утврдени со закон, надоместокот се утврдува во висина од 100% од основната од став 1 на овој член.

Член 130

За деновите поминати на годишен одмор работникот добива надоместок во висина на платата што би му се исплатила во тековниот месец, согласно важечките законски прописи.

Член 131

За деновите на празници согласно Законот, или определени за неработни од надлежен државен орган, работникот добива надоместок на плата.

Основица за пресметка претставува остварената плата на работникот во тековниот месец.

Член 132

За денови на платено отсуство согласно овој договор работникот добива надомест на плата.

Основица за пресметка претставува остварената плата на работникот во тековниот месец.

За време на стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно потребите на претпријатието работникот добива надоместок во висина на платата што би му се исплатила во тековниот месец.

Член 133

За време на извршување на синдикалните активности претставникот на Синдикатот кој функцијата не ја обавува професионално има право на надоместок на плата во висина на неговата плата што ја остварува во тековниот месец.

Член 134

За време на приправничкиот стаж на работникот му припаѓа најмалку 80% од основната плата предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 135

За време на прекин на работа без вина на работникот кој изнесува до 8 часа надоместокот на плата изнесува 100% од основната плата, преку еден ден до 30 дена – 80%, а над 30 дена 70% од основната плата на работното место.

Надоместокот се исплатува ако не е можно да се надомести изгубеното полно работно време.

Член 136

Работниците кои се упатуваат на ППО имаат право на надоместок на плата во висина од најмалку 70% од платата што работникот ја остварил во претходниот месец, односно од платата што работниците што се на работа ја примаат во тековниот месец.

Член 137

За време на штрајк работниците имаат право на надомест на плата во висина од 60% од најниската плата утврдена со овој договор, доколку штрајкот е организиран и се спроведува во согласност со Законот, овој договор и Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 138

За време на службено патување во Републиката на работникот му следува дневница во висина до 8% од просечната плата исплатена во стопанството во претходните 3 месеци и надомест на трошоците за ноќевања во целосен износ според приложената сметка.

Доколку на работникот кој е на службено патување му е обезбедено бесплатно ноќевање и исхрана, дневницата сразмерно му се намалува.

Член 139

За време на службеното патување на работникот му следува дневница во полн износ за следните случаи:

- за секои 24 часа поминати на службен пат;
- за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога службеното патување траело подолго од 1 ден;
- кога службеното патување трае подолго од 12, а пократко од 24 часа.

Половина дневница на работникот му припаѓа ако патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа, како и за остатокот на времето поминато на пат подолго од 8, а пократко од 12 часа кога службеното патување траело повеќе од 1 ден.

Член 140

Надоместокот на трошоците и дневниците за службено патување во странство се утврдуваат во висина на

дневницата предвидена во Уредбата за дневниците за службено патување што на републичките органи им се признаваат како материјални трошоци.

Член 141

Работникот има право на надомест на трошоците за превоз при службено патување во земјата и странство.

На службеното патување работникот може да користи: возило на претпријатието, автобус, воз, (кола за спиење), авион, брод.

Член 142

Работникот има право на теренски додаток во земјата за работа на терен вон седиштето на претпријатието, во зависност од обезбедените услови за престој на работниците на терен (сместување, исхрана и друго).

Теренскиот додаток се пресметува во висина од најмалку 75% од износот на дневницата што се исплаќа во претпријатието во тој период. Доколку на работникот му е обезбедено само сместување или исхрана, теренскиот додаток се намалува за 25%, а ако е обезбедено и сместување и исхрана теренскиот додаток се намалува за 50%.

Дневницата за службено патување и теренскиот додаток меѓусебе се исклучуваат.

Член 143

Работникот има право на надомест за одвоен живот од семејството во висина од 60% од остварената просечна плата во стопанството во последните три месеци.

За деновите на боледување, службено патување, годишен одмор, платено и неплатено отсуство на работникот не му следува надомест за одвоен живот.

Член 144

Работниците имаат право на оброк за време на работа.

Право на оброк имаат и учениците и студентите на практична работа во претпријатието.

Трошоците за оброк паѓаат на товар на нематеријални трошоци од работењето.

При организирана општествена исхрана неможе да се исплатува надомест за исхрана во готови пари. Доколку не се организира општествена исхрана, регресот за исхрана изнесува 25% од просечната плата исплатена во стопанството во претходните три месеци.

Член 145

Дневниците за службено патување, регресот за исхрана и теренскиот додаток, односно надоместокот за одвоен живот меѓусебно се исклучуваат.

Член 146

Работниците имаат право на надомест на трошоците за превоз до и од работа над 2 километри, во случај кога нема организирано превоз во висина на трошоците за возен билет во локалниот јавен сообраќај, ако превозот е утврден како услов при работа.

Член 147

Работникот има право на регрес при користење на годишен одмор во висина на една просечна плата исплатена во стопанството во претходните три месеци, доколку со закон не е поинаку регулирано.

Член 148

Работникот има право на отпремнина при заминување во пензија во износ од 3 просечни месечни плати исплатени во стопанството во претходните три месеци.

Член 149

Во случај на смрт на работникот на семејството му се исплаќа еднократна парична помош во висина од

најмалку една просечна месечна плата исплатена во стопанството во претходните три месеци.

Во случај на смрт на член на потесното семејство (брачниот другар, дете) на работникот се исплатува еднократна парична помош во висина од најмалку една просечна месечна плата исплатена во стопанството во претходните 3 месеци.

Во случај на смрт на работникот кој се пензионирал од претпријатието на семејството му се исплатува еднократна парична помош во висина на една просечна плата исплатена во стопанството во претходните 3 месеци.

Член 150

Во случај на потешка инвалидност работникот има право на соодветен паричен надоместок во согласност со прописите за пензиско и инвалидско осигурување и Колективниот договор на ниво на претпријатието.

Член 151

Во случај на елементарни непогоди што предизвикале штета на работникот и неговото потесно семејство, како и при подолго боледување на работникот, истиот има право на еднократна парична помош во висина утврдена со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 152

За непрекината работа во претпријатието на работниците може да им се доделува јубилејна награда за 10, 20 и 30 години работа во висина утврдена со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 153

Исплатите по основ на одредбите од член 152 до 159 се вршат врз основа на решение што го донесува раководниот орган.

XV. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС И ОТКАЗ

Член 154

До престанок на работниот однос може да дојде:

- со спогодба;
- по истекот на времето за кое е заснован;
- по сила на Закон;
- со отказ;
- поради економски, технолошки, структурални и слични промени кои ќе се утврдат во Колективниот договор на ниво на претпријатието.

Член 155

Постапката и органите за престанок на работниот однос подетално се регулирани во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, во согласност со Законот и Општиот колективен договор.

Член 156

На работникот му престанува работниот однос со негова согласност и без негова согласност во случај, под услови и на начин утврдени со Законот.

Член 157

Работникот кој наполнил 40 години пензиски стаж или 65 години живот и најмалку 15 години стаж на осигурување и на кој по сила на Закон му престанува работниот однос, може да остане во работен однос доколку таква одлука донесе надлежниот орган на претпријатието и тоа под следните услови:

- ако работникот е ангажиран во определен проект од значење за претпријатието, до завршувањето на проектот;
- ако со појавената потреба од засновање на работен однос кај службата надлежна за посредување при вра-

ботувањето не може да се обезбеди работник кој ги исполнува условите за работното место;

– во други услови утврдени со Колективен договор на ниво на претпријатието.

Времетраењето на работниот однос за случаите од став 1 на овој член се утврдува во зависност од условите поради кои истиот се продолжува.

Член 158

Во случаите кога работниот однос престанува во согласност или без согласност на работникот отказниот рок изнесува најмалку 30 дена а најмногу 3 месеци, освен кога работниот однос престанува по сила на Законот. Доколку претпријатието и работникот постигнат согласност, работниот однос може да престане без отказан рок.

За време на отказниот рок, кога работниот однос престанува без согласност на работникот, претпријатието е должно да му овозможи на работникот право на отсуство од работа четири работни дена во текот на еден месец (32 работни часа) заради барање на нови работи.

Член 159

Ако работникот престане со работа по одлука на претпријатието пред истекот на отказниот рок, претпријатието е должно да му исплати надомест на плата до истекот на отказниот рок.

Ако во текот на отказниот рок работникот биде повикан на воена вежба или дослужување на воена обврска или стане привремено неспособен за работа, по негово барање текот на рокот се прекинува и истекот продолжува по враќањето од воена вежба односно воена обврска или по престанок на привремената неспособност за работа.

Член 160

На работник кој засновал работен однос на определено време за обавување на приправнички стаж, работниот однос му престанува со истекот на времето определено за приправничкиот стаж.

Член 161

Одлуката за престанок на работниот однос во случаите од 156, 157, 158, 160 и 166 член на овој договор ја донесува раководниот орган на претпријатието.

Член 162

Одлуката за престанок на работниот однос и причините за донесување на таа одлука мора да му се достави на работникот во писмена форма, со поука за правото на приговор и со назначување на органот до кого приговорот се поднесува.

Член 163

Мерката престанок на работен однос со отказ може да се изрече и за други кршења на работната дисциплина или неисполнување на обврски утврдени со Закон, колективен договор и договор за работа освен утврдените во Законот кои ќе бидат наброени децидно во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 164

При изрекување на мерката за повреда на работната дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со Закон, колективен договор и договор за работа особено треба да се има предвид следното:

- тежината на повредата и нејзините последици;
- степенот на одговорност на работникот;
- условите под кои е извршена повредата;
- поранешното работење и извршување на работите на работникот;

– поранешни изречени казни и видот на казните во текот на последните 24 месеци.

Член 165

Работникот кој со својата работа ќе користи податоци кои претставуваат деловна тајна или посебно знаење во областа на работењето на претпријатието или податоци за корисниците на услугата на претпријатието, за време на траењето на работниот однос, не може дополнително да работи, да биде во договорен однос за друга организација или да работи во друго претпријатие, или на друг начин да го конкурира работењето на претпријатието ниту пак овие податоци и знаења да ги користи во сопствено претпријатие односно дуќан или на друг начин да му нанесе штета и нелојално да се однесува кон претпријатието.

Обврската од став 1 на овој член која е услов за засновање на работен однос, и која треба да се утврди како обврска и по престанокот на работниот однос поблиску се определува во договор за работа за секој работник согласно природата на неговото работно место.

Член 166

На работникот му престанува работниот однос ако се утврди дека на негово име има регистрирано претпријатие или дуќан или ако работи за друг работодавец односно за негов член од потесно семејство.

XVI. ОТКАЗЕН РОК

Член 167

За време на отказниот рок на работникот му се овозможува отсуство од работа во траење од четири работни дена во месецот односно 32 работни часа заради барање за ново вработување.

Распоредот на овие денови во месецот се утврдува односно може да биде регулиран со Колективен договор на ниво на претпријатието.

Член 168

Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена ни подолг од 3 месеци што зависи од должината на работниот стаж на работникот причините за отказот, работното место и други услови што треба да бидат регулирани во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, и тоа:

Отказен рок даден од страна на работодавецот на работник кој има:

- работен стаж до 10 години – отказен рок 1 месец;
- работен стаж до 20 години – отказен рок од 2 месеци;
- работен стаж над 20 години – отказен рок од 3 месеци

Работниот однос со отказ од страна на работникот престанува ако писмено изјави дека сака да му престане работниот однос.

Отказниот рок од претходниот став трае најмалку 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за отказ, ако со претпријатието не се спогодат поинаку.

За време на отказниот рок работникот има права и обврски од работниот однос.

За време на отказниот рок претпријатието е должно да му овозможи на работникот отсуство од работа заради ново вработување според Законот, Општиот колективен договор за стопанство, овој договор и Колективниот договор на ниво на претпријатието.

За време на отсуство од работа на став 1 од овој член работникот има право на надоместок на плата и други надоместоци во согласност со овој Колективен договор и Колективен договор на ниво на претпријатието.

XVII. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Член 169

Со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие, врз основа на Закон, се уредува материјалната одговорност на работникот, условите, случаите или критериумите кога претпријатието може поради оправдани причини во целина или делумно да го ослободи работникот од плаќање на штетата.

Работникот има право на приговор до органот утврден во Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

XVIII. ПОСТАПКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИКОТ

Член 170

Работникот има право да поднесе барање, односно приговор заради остварување на своите права од работен однос, против одлуката донесена во врска со неговите права, обврски и одговорности. Барањето, односно приговорот работникот го поднесува до органот на управување во рок од 15 дена од денот на врачувањето на одлуката со која се утврдува сторена повреда, односно денот кога дознал за повредата.

Поднесувањето на барањето од претходниот став го задржува извршувањето на одлуката до донесувањето на конечна одлука, освен во случаите утврдени со Закон.

Член 171

Работникот има право да присуствува на седницата на која се расправа за неговиот приговор и да се изјасни за фактите кои се важни за донесување на одлуката.

Пред донесувањето на одлуката по приговорот на работникот надлежниот орган е должен да побара мислење од Синдикатот и задолжително да го разгледа и да се изјасни по него, доколку мислењето е доставено.

Надлежниот орган мора да му овозможи на Синдикатот да учествува во постапката за одлучување по приговорот, односно да го застапува работникот - член на Синдикатот, ако тоа го прави на барање или во согласност со работникот.

Член 172

По приемот на приговорот органот кој одлучува во прв степен може со решение да го отфрли приговорот како неблагоприятен и недопуштен.

Доколку приговорот е благовремен и допуштен истиот заедно со мислењето на Синдикатот, доколку е доставено и целокупниот материјал органот од став 1 на овој член ќе го достави до органот утврден во колективниот договор на ниво на јавното претпријатие како второстепен во најкус можен рок а не подолго од 5 дена.

Член 173

Второстепениот орган по приговорот одлучува врз основа на факти кои ги утврдил органот кој одлучувал во прв степен а истите може и сам да ги утврдува.

Член 174

По приговорот, второстепениот орган може да донесе една од следните одлуки:

1. да го одбие приговорот како неблагоприятен или недопуштен ако тоа првостепениот орган не го сторил;
2. да го одбие приговорот како неоснован и да ја потврди одлуката донесена од првостепениот орган;
3. да го уважи приговорот и ја укине одлуката донесена од првостепениот орган и предметот да го врати на повторна постапка и одлучување;
4. да го уважи приговорот и да ја преиначи одлуката донесена од првостепениот орган.

Член 175

Приговорот ќе се одбие како неоснован и одлуката на првостепениот орган потврди кога првостепената одлука е донесена на основа на Законот, овој договор и Колективниот договор на претпријатие.

Приговорот ќе се уважи, првостепената одлука укине и предметот ќе се врати на повторна постапка и одлучување ако се утврди дека постои повреда на одредбите на постапката или дека фактичката положба е погрешно или нецелосно утврдена.

Првостепената одлука ќе се преиначи ако се утврди дека решителните факти се неправилно утврдени и дека со оглед на утврдената фактичка состојба, по правилна примена на Законот и одредбите на овој договор, треба да се донесе поинаква одлука по однос на одговорноста на работникот.

Член 176

Второстепениот орган одлуката по приговорот должен е да ја донесе во рок од 15 дена од денот на неговото поднесување.

Писмената одлука на работникот му се врачува во рок од 8 дена од денот на нејзиното донесување.

ХИХ. СКЛУЧУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Член 177

Одредбите на Општиот колективен договор овој договор и нивните измени и дополнувања се применуваат непосредно во обем утврден со нив за сите права на работниците што не се изрично или поблиску уредени со Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие.

Член 178

Овој колективен договор се склучува во писмена форма на определено време и важи 3 (три) години од денот на склучувањето.

Важењето на овој колективен договор може да се продолжи со спогодба на учесниците која се склучува најдоцна 30 дена пред да истекне важноста на Колективниот договор.

Во колку потписниците 30 дена пред истекот не покренат постапка за измена и дополнување на Колективниот договор важноста на Колективниот договор автоматски се продолжува.

Потписниците на овој колективен договор можат во било кое време спогодбено да го изменат овој колективен договор со тоа што од последната измена која е извршена, по барање на еден од потписниците треба да измине најмалку 3 месеци.

Член 179

Синдикатот на претпријатието може да го овласти Синдикатот на металците, енергетичарите и рударите на Македонија во негово име да преговара со претставниците на органите на управување во претпријатието,

Заштита на правата со овој колективен договор потпишан од страна на Синдикатот, како и застапување пред надлежните судски органи, уживаат само членовите на СМЕР.

ХХ. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ

Член 180

За решавање на спорите помеѓу потписниците на овој колективен договор, што не може да се решат со меѓусебно спогодување се формира Комисија за усогласување.

За спор во смисла на став 1 во овој член се смета правен или друг вид на повреда (ако се повредени интересите на потписниците) кој произлегува од овој договор како и спор што ќе настане како последица од

неприфаќањето на предлог за измена и дополнување на овој договор.

Член 181

Секој од потписниците именува по два члена на Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата од редот на угледни, научни, стручни и јавни работници.

Комисијата со ова е составена од 4 члена и претседател на Комисијата односно вкупно Комисијата брои 5 члена.

Член 182

Постапката за усогласување на спорите кон ќе произлезат при спроведување на овој колективен договор започнува на барање на еден од потписниците.

Член 183

Усогласувањето е неуспешно ако една од страните писмено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето, дека истото го смета за неуспешно.

Секое усогласување што странките ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.

Со донесените решенија се изменува и дополнува овој колективен договор.

Член 184

Секој учесник може да предложи изменување и дополнување на овој колективен договор.

Предлогот за изменување и дополнување во писмена форма се доставува до другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој член, учесникот - предлагачот може да започне постапка пред арбитража.

Ако постапката за усогласување е неуспешна двата потписници спогодбено одлучуваат да спорот го разрешат пред арбитража.

Секој потписник именува по два арбитра од кои едниот е од угледни, научни и стручни работници, а претседателот на арбитражата арбитражите го именуваат спогодбено од редот на угледни, научни, стручни и јавни работници.

Арбитражата одлуката ја носи со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Одлуката на арбитражата е конечна.

ХХИ. КОНТРОЛА НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Член 185

Контрола на примената на овој договор вршат партнерите - потписниците на Договорот.

Потписниците на овој колективен договор должни се да го почитуваат и спроведуваат овој колективен договор.

Секој од потписниците на овој колективен договор именува по 2 (два) члена во Комисијата, која е овластена за толкување на овој колективен договор.

Комисијата од својот состав избира претседател, Мандатот на претседателот трае 6 месеци.

Претседателот се избира наизменично од двата потписници на овој колективен договор.

ХХИИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 186

Овој колективен договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластени претставници од Синдикатот на металците, енергетичарите и рударите на Македонија во име на работниците од овој синдикат и овластени претставници на Министерството за стопанство во име на јавните претпријатија од гранката енергетика.

Член 187

Сите јавни претпријатија од гранката енергетика и сите синдикални организации кои се членови на СМЕР се должни да во рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на овој колективен договор ги усогласат и донесат колективни договори и други акти за примена на колективните договори на ниво на јавните претпријатија.

Колективните договори од претходниот став се регистрираат кај Синдикатот на металците, енергетичарите и рударите на Македонија и кај Министерството за стопанство.

Член 188

Ако настанат спорови во склучување на колективните договори во претпријатијата, до нивното склучување непосредно ќе се применуваат решенијата содржани во Законот, Општиот колективен договор и овој договор, во износите, односно мерилата што се утврдени како најмалки износи односно како големини.

Одредбите од став 1 на овој член максимално можат да се применуваат во рок од 60 дена.

Член 189

Овој колективен договор влегува во сила од денот на потпишувањето, а ќе се применува осмиот ден од објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“

Синдикат на металците,
енергетичарите
и рударите на Македонија
Претседател,
Алексо Кипровски, с.р.

Министерство за стопанство
на Република Македонија
Министер,
Ристо Иванов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд е во тек постапка за присилно извршување заведена под И.бр. 1840/91 против должникот Атанасовски Цветан, ул. „Видое Смилевски – Бато“ бр. 1 од с. Стајковци – Скопје, заради наплата на парично побарување на доверителот Андоновиќ Виолета од Скопје.

Се повикува должникот Атанасовски Цветан да се јави во Општински суд Скопје II – Скопје – Извршно одделение во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот или да во наведениот рок определи полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси пред овој суд.

Во спротивно, судот ќе определи привремен застапник кој ќе ги застапува интересите на должникот согласно член 84, став 2, точка 4 од Законот за парнична постапка.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, И.бр. 1840/91. (21)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Во овој суд е заведен граѓански спор за право на сопственост, П.бр. 560/95 на тужителката Лазарева Нина од Скопје, против тужениот Бураванов Ванчо од Радовиш, а сега со непозната адреса во Австралија.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење или престојување. Доколку тужениот не се јави во дадениот рок, во постапката ќе му биде поставен привремен за-

стапник кој ќе го води спорот во негово име се до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П.бр. 560/95. (22)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Абдилнасер Арифи од с. Теарце – Тетовско, против тужената Андреја Моурс со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужената Андреја Моурс да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или во истиот да одреди свој полномошник. Доколку во истиот рок не се јави на истата ќе и биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 113/96 год.

(23)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 3363/95, на регистарска влошка бр. 1-3911, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „Ултра комерц“ извоз-увоз Струга п.о. ул. „Глобочичка“ бр. 26.

Претпријатието се проширува со следните дејности: 012622; 013041, 013042, 013050, 013200, 020121, 060503, 080129, 090121, 090171, 090179, 090189, 110903, 110905, 110909.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(796)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13120/95, на регистарска влошка бр. 1-51953-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејностите на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ИТИ ТРЕЈД“ д.о.о. извоз-увоз, бул. „Партизански одреди“ бр. 143/31, Скопје.

Дејности: 0120311, 011941, 011949, 011990, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 013030, 013121, 030003, 060502, 060503, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090140, 090181, 090183, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110902, 110909.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13120/95. (12848)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12649/95, на регистарска влошка бр. 1-65402-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Производното трговско претпријатие „АЛПИНКА“ извоз-увоз д.о.о. Титов Велес; ул. „Благој Горев“ бр. 104-А.

Претпријатието е основано со одлука од 10.11.1995 год., а основач е Јован Поповски од Т. Велес.

Дејности: 013041, 013042, 013050, 020140, 020202, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 080129, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909; надворешен промет: 070310, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници во патниот сообраќај, меѓународен транспорт на стоки во патниот сообраќај, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет претпријатието со трети лица истапува во свое име иза своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јован Поповски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12649/95. (12849)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5690/95, на регистарска влошка бр. 1-65412-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – ординација по општа стоматологија „ЈЕВЕАЉ – ДЕНТ“ п.о. Куманово, ул. „1-ви Мај“ бр. 15. Скратено име: Стоматолошка ординација „ЈЕВЕАЉ – ДЕНТ“ п.о. Куманово.

Здравствената организација е основана со акт за основање бр. 01/95 од 31.03.1995 год., а основач е Шехар Реџеџи.

Дејност: 130140.

Неограничени овластувања, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување е Шехар Реџеџи, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5690/95. (12850)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 11978/95, на регистарска влошка бр. 1-55245-0-0-0, ја запиша во судскиот

регистар промената на седиштето на Здравствената организација – специјалистичка ординација за гинекологија и акушерство „ВИТА ПЕДИКА“ п.о. с. Опае – Куманово.

Се врши промена на седиштето на здравствената организација од с. Опае – Куманово, на ул. „Караорман“ бр. 6 во Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11978/95. (12851)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12834/95, на регистарска влошка бр. 1-34146-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ЗЕКИ“ извоз-увоз п.о. Куманово, ул. „Никола Вацаров“ бр. 7, Куманово.

Дејноста: 120311, 120341, 120362; надворешен промет: застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12834/95. (12761)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12996/95, на регистарска влошка бр. 1-65427-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „МИЉКОВИК“ ц.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Тоде Мендол“ бр. 37а, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање во 22.11.1995 год., а основач е Драган Миљковиќ од Скопје.

Дејности: 011341, 011949, 012611, 012613, 012622, 012810, 012820, 012830, 013021, 013022, 013099, 020140, 030001, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090133, 090150, 090160, 090171, 090201, 090202, 110109, 110301, 110303, 110309, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Р. Србија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Николовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12996/95. (12762)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13172/95, на регистарска влошка бр. 1-45390-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „БОМИК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. 90 бр. 49 Скопје.

Дејноста се проширува во внатрешниот промет со: 05030, 050301, 050302.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13172/95. (12818)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12954/95, на регистарска влошка бр. 1-64693-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на трговското претпријатие за промет на големо и мало, ц.о. увоз-извоз, „МАБЕЛА“ ц.о. Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 24.

Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Бул. „Партизански одред“ бр. 109/1-8.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12954/95. (12819)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13070/95, на регистарска влошка бр. 1-65457-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за промет и услуги „Мила-консалтинг“ д.о.о. Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ 89-12 Скопје.

Основач е Давидовска Александра.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070223, 070224, 070226, 070230, 070250, 080129, 080190, 080201, 0901, 0902, 110309, 110109, 110909, 110303, 060501, 060502, 060503.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Давидовска Александра, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13070/95. (12820)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12392/95, на регистарска влошка бр. 1-13953-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на претпријатието за производство, трговија и услуги „МИПЕК“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Наум Наумовски“ 76.

Досегашното седиште на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на ул. Ленинова бр. 64 а, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12392/95. (12821)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13239/95, на регистарска влошка бр. 1-5549-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот, правниот облик и проширувањето на дејноста на трговското услужно претпријатие „ВЕНТЕРМ“ д.о.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 105а Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011312, 090123.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13239/95. (12822)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12466/96, на регистарска влошка бр. 1-63222-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за трговија на големо и мало производство и сервисирање „БИСПАГ-ПАСТОР КОМПАНИ“ ц.о. „Македонско Косовска бригада“ 66 – Скопје.

Се брише Ангелов Илија, а се запишува Ангеловски Панче.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12466/95. (12823)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13584/95, на регистарска влошка бр. 1-63500-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Центарот за истражување и развој на маркетинг „ВИА ФАКТИ“, д.о.о. Скопје, ул. Велко Влаховиќ бр. 33/1.

Називот на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: „АГЕНЦИЈА ПАРТНЕР“ истражување, консалтинг и пропагандна д.о.о. Скопје, ул. „Велко Влаховиќ“, бр. 33/1.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13584/95. (13262)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13364/95, на регистарска влошка бр. 1-8125-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ЕЛКОМ – КОМЕРЦ“, ц.о. експорт импорт, ул. „Димитар Благоев“, бр. 13 Скопје.

Претпријатието за трговија и услуги „ЕЛКОМ – КОМЕРЦ“, ц.о. експорт импорт, ул. „Димитар Благоев“, бр. 13 Скопје, се мернува лицето овластено за застапување.

Се бриши: Лажетик Гордана – директор без ограничување, а се запишува Лажетик Предраг – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13364/95. (13263)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9534/95, на регистарска влошка бр. 1-1305-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Претпријатието Д.О.О. во мешовита сопственост за надворешна трговија, развој и контрола на текстил „МИПТЕКС“ ц.о. ул. „Даме Груев“, бр. 14 Скопје.

Дејноста се проширува во внатрешен промет: 110903, 110909, 119054.

Се менува лицето Здравев Ванчо – генерален директор без ограничување, а се брише Ванчо Здравев – претседател на Работоводниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9534/95. (13264)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13321/95, на регистарска влошка бр. 1-38602-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на штедилницата „ИНТЕР ФАЛКО“, Скопје. Филијала Охрид, ул. „Гоце Делчев“, бр. 72.

Сегашното седиште на штедилницата се менува и во иднина ќе гласи:

Штедилница „ИНТЕР ФАЛКО“ – Скопје филијала Охрид, Бул. „Македонски Просветители“ 66, Трговски центар „АМАМ“ – Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13321/95. (13265)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12646/95, на регистарска влошка бр. 1-65517-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ЕУРО МАТЕРС“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 115-а.

Основачи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „ГО-РАН – МАК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, „КИВОЈ“ Рекламно трговско претпријатие со ограничена одговорност; Англија, Лондон, „РИТСОН“ Регистрирано трговско претпријатие за ограничена одговорност, Англија, Лондон.

Директор: Д. – Весна Горѓиевска од Скопје.

Дејности: 011723, 011729, 011920, 012322, 012830, 013030, 013050, 013121, 013400, 030003, 050301, 050302, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 110902, 110905, 110909, 120312, 070310, 070320; застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки на консигнација, комисија продажба, застапување на странски фирми, реекспорт, реклама и економска пропаганда, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, услуги во меѓународна шпедиција, продажба на возила на лизинг Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12646/95. (13266)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 11268/95, на регистарска влошка бр. 1-8883-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар деловната единица Претпријатие за промет на големо и мало, внатрешна и надворешна трговија „ЦОЛИ – ЦОКЕР“, д.о.о. Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 29/32.

Се запишува на Деловна единица „ЦОЛИ – ЦОКЕР“, Валаандово ул. „Лазар Колишевски“ бр. 5, Валаандово како дел и во состав на

Претпријатието за промет на големо и мало, внатрешна и надворешна трговија „ЦОЛИ - ЦОКЕР“ ул. „Народен фронт“ бр. 29/32.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11268/95. (13267)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12796/95, на регистарска влошка 1-61487-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и лице за застапување во претпријатието за производство, промет и услуги „ХОЛЕЈА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Горги Поп Христов“ бр. 6/4-7, Скопје.

Во претпријатието се менува седиштето и во иднина ќе гласи: ул. „Коста Њоваковиќ“ бр. 6-3, а пристапува Ленка Угриновска од Скопје. Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП:

Се брише: Холди Сабух - Угриновски - Директор без ограничување.

Се запишува: Ленка Угриновска - Директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12796/95. (12685)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13155/95, на регистарска влошка 1-65400-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за промет и услуги „БИРИНГ“ доо, ул. „Даме Груев“ бр. 3/8, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на странски стоки од консигнационни складови, сервис, реекспорт, комисионни работи, претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка, неограничено, целосна одговорност, ВД директор е Венцислав Угриновски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13155/95. (12686)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12923/95, на регистарска влошка 1-12511-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на претпријатието за промет и услуги на големо и мало „КОЛА КОМПАНИЈА“ увоз-извоз, д.о.о. ул. „Дермидова“ 3, Скопје.

Во претпријатието се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет:

Се брише: Бојадиев Нико - Директор без ограничување.

Се запишува: Бојадиева Христина - Директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12923/95. (12687)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13175/95, на регистарска влошка 1-895-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на трговското претпријатието „ТЕКСТИЛ-ПРОМЕТ“ д.о.о., Пл. „М. Тито“ бр. 37, Куманово.

Трговско претпријатието „ТЕКСТИЛПРОМЕТ“ д.о.о. Куманово Пл. „М. Тито“ бр. 37 се проширува дејноста во внатрешен промет: 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13175/95. (12688)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12430/95, на регистарска влошка 1-3520-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор во „ФАМАКИ“ експорт импорт производство, трговско и услужно претпријатието со ц.о., ул. „Владимир Комаров“ бр. 19/27, Скопје.

Да се брише Кире Матески, се запишува Нада Дужевиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12430/95. (12689)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12976/95, на регистарска влошка 1-65383-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за промет, производство и услуги увоз извоз „Кристијан Ка“ д.о.о. с. Миладиновци - Скопско, општина Гази Баба.

Дејности: 011313, 011320, 011722, 011714, 012201, 012321, 012421, 020110, 020201, 012611, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080121, 080123, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 110302, 110303, 110304, 110404, 110620, 110909, 110309.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12976/95. (12690)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12108/95, на регистарска влошка бр. 1-63079-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЦАКАРТА - М“ д.о.о. експорт импорт Скопје, бул. Партизанска одредба бр. 64 л. 5.

Се брише Дудулоски Ацо, се запишува Зоран Серафимов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12108/95. (12769)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13012/95, на регистарска влошка бр. 1-65338-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија и услуги „БРАЗИЛ-КО“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15/32.

Основачи на претпријатието се Михаило Тодоровски и Богдан Куковски од Скопје, со договор за основање бр. 01/95 од 20.11.1995 г.

Дејности: 013099, 060402, 060501, 060302, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128,

070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090179, 090189, 110304, 110309, 110909.

Дејности во НТП: 070310, 070320, - Долгорочна економска кооперација, - Компензациони работи, - Посредување во НТП, - Услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, аеродромски услуги, агенциски услуги во транспортот и сл), превоз на стоки и патници, - Реекспорт, - Привремен извоз и увоз, - Претставување и застапување на странски претпријатија во Р. Македонија, - Консигнационна продажба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13012/95. (12770)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12781/95, на регистарска влошка бр. 1-51513-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување Приватна здравствена организација „ДЕНТАЛФОРМ“ Д.О.О. Скопје, ул. Гуро Салај бр. 11-а/1.

Приватна здравствена организација, стоматолошка ординација „ДЕНТАЛФОРМ“ д.о.о. Скопје, ул. „Гуро Стругар“ бр. 11-а/1 се менува лицето овластено за застапување во внатрешен промет:

Се брише: Игор Јовановски - Директор без ограничување.

Се запишува: Виолета Стјеповиќ-Попацева - Директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12781/95. (12771)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13517/95, на регистарска влошка бр. 1-926-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирање и пристапување на основач на Претпријатието за приредување игри на среќа и забавни игри на автомати ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје ул. „Маршал Тито“ бр. 11-а.

Се запишува: Организирање на општествено претпријатието како А.Д. во мешовита сопственост: ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје.

Кон претпријатието Лотарија на Македонија пристапува и основачот ИЛП - ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛЕИСУРЕ БАМИНГ АБ, Солина, Шведска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13517/95. (12772)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13100/95, на регистарска влошка бр. 1-65363-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање на претпријатието и запишување право во НТП Претпријатието за рехабилитација и вработување на Инвалиди „ЈАПАС - МЕТАЛ“ ДОО Експорт-Импорт ул. „4-ти Јули“ 182, Кичево.

Дејности: 010713, 011311, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 012201, 060100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060603, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080190, 090123, 090124, 090129, 110301, 110309, 110909, 130233, 070310, 070320, Посредување, Застапување, Реекспорт, Консигнација, Малограичен промет со: Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието за превземениот обврски во јавниот промет одговара со целокупниот нивот. Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е: Станкоски Горѓа - директор - без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13100/95. (12773)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13359/95, на регистарска влошка бр. 1-15242-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на основачи и промена на лице овластено за застапување. Претпријатието за промет на големо и мало и извоз-увоз „АЛЕКСАНДРА“ ЦО Скопје ул. Ермен Стелман бр. 25-а.

Од претпријатието истапува основачот Митевска Вања, а пристапуваат основачите Трајковски Зоран и Зафировски - Борче.

Се брише досегашниот застапник Митевска Вања - директор без ограничување, а се запишува Трајковски Зоран - директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12774/95. (12774)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13490/95, на регистарска влошка бр. 1-65681-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и услуги „НЕРО“ д.о.о. Скопје, ул. „Чушино Брдо“ 56 нас. Драчево Скопје.

Претпријатието е основано со Акт за основање од 6.12.1995 година а основач е Тацедин Јонуз, ул. „Чушино Брдо“ 56 н. Драчево, Скопје.

Претпријатието ги има следните дејности: 012001.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Тацедин Јонуз, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13490/95. (13354)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12035/95, на регистарска влошка бр. 1-65715-0-0-0, го запиша запишувањето стопанска дејност на Градска стрелачки сојуз ц.о. Скопје, ул. „Јордан Хаџиконстантинов - Цинот“ бр. 12-а.

Сојузот е основан со Одлука за основање бр. 1 од 14.07.1995 година.

Дејности: 01191, 01192, 01199, 011311, 012323, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202, 090122, 090129, 090139, 110109, 110302, 110303, 110309, 110901, 110902, 110903, 110904, 120410, 120420; надворешно работење: 070310, 070320; продажба на стоки од странско и од домашно потекло во слободни царински продавници; превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај; застапување на странски правни и физички лица; консигнациона продажба; реекспорт; угостителски и туристички услуги; посредување во надворешно трговскиот промет; неограничено овластување, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стеван Крстевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12035/95. (13355)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12933/95, на регистарска вложка бр. 1-65614-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишувањето на право на вршење на надворешно трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, угостителство, туризам и услуги „САРАЈ-МБ“ д.о.о. експорт-импорт, с. Врлчиште, Гостивар.

Претпријатието се оснива со акт за оснивање 1/95 од 17.11.1995 година, а основач е Сулејман Салији од с. Врлчиште, Гостивар.

Дејности: 011211, 011212, 011219, 011231, 011232, 011313, 011314, 011320, 011390, 011430, 011730, 011741, 011742, 011749, 011791, 011832, 011910, 011941, 011941, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012410, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012701, 012810, 012830, 012901, 013021, 013022, 013041, 013072, 013121, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060401, 060501, 060502, 060503, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090171, 090181, 110109, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909.

Надворешна трговија: 070310, 070320, реекспорт, малограѓанчен промет со Албанија, Меѓународна шпедиција, Меѓународен транспорт на стоки и превоз на патници, Застапување и посредување во надворешниот промет, Комисиона и консигнациона работење, Туристички и угостителски услуги, Изведуваче на инвестициони работи во странство.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Салији Сулејман, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12933/95. (13356)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13343/95, на регистарска вложка бр. 1-65620-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишувањето на право на вршење на надворешно трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија, транспорт и услуги „НАПРЕД - 95“ д.о.о., експорт-импорт, Гостивар, ул. „Кеј Братство Единство“ бр. 67.

Претпријатието е основано со акт за основање 1/95 од 27.11.1995 год., а основач е Василија Костоска.

Дејности: 011313, 011314, 011320, 011390, 011430, 011730, 011741, 011742, 011749, 011791, 011832, 011910, 011941, 011941, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012410, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012701, 012810, 012830, 012901, 013021, 013022, 013041, 013072, 013121, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060401, 060501, 060502, 060503, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090171, 090181, 110109, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909.

Надворешна трговија: 070310, 070320, реекспорт, малограѓанчен промет со Албанија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисиона и консигнациона работење, туристички и угостителски услуги, изведуваче на инвестициони работи во странство.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Василија Костоска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13343/95. (13357)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 11816/95, на регистарска вложка бр. 1-51905-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач - истапување и промена лице за застапување на Производното трговско претпријатие „РЕНОМАК“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „2 Македонска бригада“ бр. 12/5, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Кадри Гулер од Турција на 15.10.95 година.

Се брише досегашниот застапник Сатилмиш Џенгиз - ВД директор без ограничување, а се запишува нов застапник Кемал Назим, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11816/95. (13358)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13890/95, на регистарска вложка бр. 1-37846-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Здравствената организација - ординација за општа медицина „Прим. д-р Душан Цветковски Меме“ п.о. Куманово, ул. „Прозорска“ бр. 10.

Се брише досегашниот застапник Душан Цветковски, директор со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Сашо Иванов, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13890/95. (13359)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12826/95, на регистарска вложка бр. 1-65309-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ХЕЛЛА МАК“ д.о.о. Скопје, ул. „Детелин Војвода“ бр. 11а.

Основач е Зоран Џековски од Скопје, ул. „Детелин Војвода“ бр. 11а.

Дејности: 011921, 011527, 011941, 011949, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090112, 090189, 110309, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мери Џековска, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12826/95. (12852)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13124/95, на регистарска вложка бр. 1-65444-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното Издавачко, услужно, производствено, трговско претпријатие „ГЕМИ - 2“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Александар Бујнов“ бр. 11.

Основач е Владимир Златаноски од Скопје.

Дејности: 120311, 120311, 120312, 012310, 012321, 012322, 012323, 0134500, 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090140, 090209, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет претпријатието со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владимир Златаноски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13124/95. (12853)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 751/95 од 4.XII.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППП „Гетсби“ од Скопје, Трговски центар „Маврово“, Ламела Н, кат III.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немец, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орфан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.11.1996 година во 8,35 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 739/95 од 4.XII.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Глин Комерц“ - Скопје, ул. „Козле“ бр. 138-6.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немец, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орфан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.11.1996 година во 8,25 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 418/95 од 3.VII.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Оникс“ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 36.

За стечаен судија е одредена Мишевска Милица, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигоров Љупчо од Скопје, ул. „Париска“ бр. 2-г, телефон 252-353.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26. II. 1996 година во 10.00 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1122/94 од 27. XI. 1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие „Истра Комерц“ – Скопје, ул. „Црногорска“ бр. 19-б.

За стечаен судија е одредена Џилјана Савовска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-III/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29. II. 1996 година во 9.30 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (115)

Со решенија на Окружниот стопански суд во Битола према должниците и тоа Ст. бр. 1079/95 за ПП „Тростарт 94“ – Прилеп, и Ст. бр. 1088/95 за ПП „ИНЦ“ – Охрид од 06. XII. 1995 година, Ст. бр. 1130/95 за ППС „Путе промет“ – Прилеп и Ст. бр. 1127/95 за ПП „Пит + Пит“ – Прилеп, Ст. бр. 1157/95 за ПП „Корус“ – Битола, Ст. бр. 1118/95 за ПП „Чаршија“ – Битола и Ст. бр. 1163/95 за ПП „Лерум промет“ – Ресен сите од 25. XII. 1995 година, Ст. бр. 1073/95 за ПП „Орекс“ – Битола од 20. XII. 1995 година, Ст. бр. 1115/95 за ПП „Љаце промет“ – Битола од 13. XII. 1995 година, Ст. бр. 1100/95 за ПП „Мај маркет 85“ ДОО – Прилеп, од 11. XII. 1995 година, Ст. бр. 1076/95 за ДОО „Шкорпион траде“ – Битола од 06. XII. 1995 година, Л. бр. 172/95 за ИПТП „Светлост“ – Прилеп, Л. бр. 175/95 за „Грандиозе“ – Битола од 29. XII. 1995 год. Л. бр. 154/95 за ПП „Призма“ – Битола, Л. бр. 157/95 за ПП „Спајд“ – Струга, Л. бр. 166/95 за „Амбар комерц“ – Прилеп од 26. XII. 1995 год. Л. бр. 163/95 за ПП „Гума продукт“ – Битола од 18. XII. 1995 година се отвораат стечајни постапки односно ликвидациони постапки, но не се спроведуваат и се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (117)

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата и тоа Ст. бр. 896/95 за ПП „Нов тренд“ од Битола, Ст. бр. 839/95 за ПП „Лозан комерц“ – Битола од 03. I. 1996 година, Ст. бр. 860/95 од 15. XII. 1995 година, за ПП „Агрогаличани“ с. Галичани, Ст. бр. 947/95 за ПППУ „10-ти Март“ – Прилеп и Ст. бр. 302/95 за ПП „Макниди“ – Охрид од 20. XII. 1995 година, Ст. бр. 995/95 за ПП „Котески“ с. Враништа, од 21. XII. 1995 година, Ст. бр. 755/95 од 11. I. 1996 година, за ПП „Интернационал“ – Прилеп, Ст. бр. 1055/94 од 11. I. 1996 година за ПП „Пелистерски очи“, Битола, Ст. бр. 686/95 од 07. XII. 1995 година за ПП „Рем Комерц“ – Охрид, Ст. бр. 932/95 од 08. XII. 1995 год. за ПП „МХС – компани“ – Струга и Ст. бр. 224/95 од 18. XII. 1995 година за ДОО „Корномак“ – Битола, отворените стечајни постапки према горе наведените должници се заклучуваат.

По правосилноста на ова решение стечајните управители се разрешуваат од нивната должност.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (118)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1232/95 од 18. I. 1996 година, према должникот „Гоца Металец“ АД – Прилеп, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Тоде Тодоровски од Прилеп, ул. „Димче Лахчански“ бр. 1.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600.00 денари, судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 06. III. 1996 година во 12 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 18. I. 1996 година. Од Окружниот стопански суд во Битола. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението ПП. Ст. бр. 1201/93 од 10. XI. 1993 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз „Бодин“ од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 98/7.

За стечаен судија е одредена Елица Серафимовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15. III. 1996 година, во 8 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 240/95 од 31. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Фи Комерц“, с. Сопот, Кавадарци.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Јордан Темков од Кавадарци, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 6/6, телефон 78-575.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5. II. 1996 година, во 9.15 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (176)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1090/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП 33 „Агровогани“, с. Вогани, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (128)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1129/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Бонич Драган“ Комерц – Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (129)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1099/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Ид Тане“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (130)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1174/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Даја Пром“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (131)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1156/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Хелиос“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (132)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1123/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Мартиник Комерц“ – Крушево, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (133)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1102/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Малпрех“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (134)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1150/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Украс“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (135)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1114/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Верлосе Пром“, с. Слечче, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (136)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1159/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Ел Де Компани“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (137)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1171/95 од 25. XII. 1995 година, над УПП „Анјон“ – Охрид, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (138)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1177/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Облако Вел“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (139)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1180/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Танче“ – Охрид, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (140)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1081/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Бомита“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (141)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1162/95 од 25. XII. 1995 година, над ПП „Купари“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (142)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1138/95 од 25. XII. 1995 година, над ППАГЕНИ „САМСАР“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (143)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1144/95 од 25.XII.1995 година, над ТП „Маркови Кули Транс“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(144)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1120/95 од 25.XII.1995 година, над ПП „Свежина ИН“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(145)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 376/95, 1012/95, 549/95 и 808/95 од 25.XII.1995 година, над ТП „Битранс“ – Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(146)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 769/95 од 25.IX.1995 година, над ПП „Калисто“ – Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(147)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1147/95 од 25.XII.1995 година, над ПТП „Непат Комерц“ – Струга, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(149)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 701/95 од 15.I.1996 година, е отворена стечајна постапка над ПОС ЗИК „Сандански“ – Делчево.

За стечаен управник е поставен Кирчо Симоновски, дипломиран економист од Делчево.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава и докази во 2 примероци и вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро сметка 41400-840-028-3338 – Републички Буџет. Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ПОС ЗИК „Сандански“ – Делчево.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 29.II.1996 година, во 10 часот, во просториите на Окружниот стопански суд во Штип.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.I.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(150)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 561/95 од 15.I.1996 година, е отворена стечајна постапка над ДОО „Тргомерц“ – Берово.

За стечаен управник е поставен Стојан Предарски, дипломиран економист од Берово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава и докази во 2 примероци и вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро сметка 41400-840-028-3338 – Републички Буџет. Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ПОС ЗИК „Сандански“ – Делчево.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 29.II.1996 година, во 9 часот, во просториите на Окружниот стопански суд во Штип.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.I.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(151)

Со решение Ст. бр. 332/94 од 23.I.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола, запрено е натамошното претворање во пари на делбената маса на должникот ОТП „Охридска трговија“ од Охрид и стечајната постапка према овој субјект отворена со решение Ст. бр. 332/94 од 23.V.1994 година на Окружниот стопански суд во Битола се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(160)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 1/96 од 3.01.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над трговското претпријатие „УЛУДА“ ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. „Че Гевара“ бр. 4.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, тел. 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 22.II.1996 година во 8,30 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(75)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 22/96 од 16.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Нами“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 34/12, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 26.II.1996 година во 8,30 часот, соба бр. 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(76)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л. бр. 23/96 од 16.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „Дорунтина“ д.о.о. експорт-импорт, с. Орizare, Куманово.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.II.1996 година во 8,30 часот, соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(77)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 20/96 од 15.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „СОНИК“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Јане Сандански“ бр. 36-2/16, Скопје, жиро сметка 40100-601-229427.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците на ликвидациониот должник без одлагање да ги намират своите долгови.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 20.II.1996 година во 9 часот, соба број 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(78)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 438/95 од 9.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското услужно претпријатие „ТРИМЕКС“ ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 64, односно сега на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 706, бр. на жиро сметка 40120-601-212155.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 22.II.1996 година во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(79)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 30/96 од 15.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Производното трговско услужно претпријатие „БЕЛОНА“ експорт-импорт д.о. Скопје ул. „II Македонска бригада“ 86-14/1, бр. на ж. сметка 40100-601-118966.

За ликвидационен управник се определува Славница Котевска од Скопје, ул. „Никола Паранунов“ бр. 2/24 Карпош-4 тел. 255-542.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.II.1996 година во 10,00 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(80)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 27/96 од 15.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над производното трговско претпријатие за промет на големо и мало „МАКО-ПРОМ“ Ц.О. увоз-извоз, Скопје, ул. „553“ бр. 3, бр. на ж. 40100-601-45928.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. „ВНОЈ“ бр. 68/IV, тел. 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.II.1996 година во 10,50 часот, соба бро. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(81)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 25/96 од 16.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над „Мак-Диесел“ Д.О.О. експорт-импорт, претпријатие за трговија и услуги Скопје, бул. „Кочо Рацин“ кула 18/4 и жиро сметка бр. 40100-601-165783.

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитровски од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.11.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(109)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 430/95 од 17.1.1996 година се отвори постапка за редовна ликвидација над ПТП „Ванчо“ од Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 34.

За ликвидационен управник се определува Јовчевски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 6.11.1996 година во 8,30 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(110)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 55/96 од 22.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „ЕМ-ЕС Компани“ експорт-импорт ПОО Скопје, со седиште на ул. „Максут Садик“ бр. 3 и со жиро сметка кај ЗПП филијала Скопје 40100-601-261512.

За ликвидационен управник се определува Илја Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 12.11.1996 година во 11 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(111)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 13/96 од 09.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за проектирање, инженеринг, изградба на објекти, промет и услуги „Централекспорт“ Ц.О. експорт-импорт од Скопје, ул. „Московска“ бр. 9/11-25.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.11.1996 година во 10,00 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(112)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 4/96 од 11.1.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над ПП „ТВ Саба Комерц“ ДОО експорт-импорт – Тетово со седиште на ул. „Никола Тесла“ бр. 45 и со жиро сметка бр. 41500-601-45127.

За ликвидационен управник е определен Беким Есати од Тетово, ул. „Караорман“ бр. 49, телефон 094-32-318.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 04.11.1996 година во 8,15 часот, во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(93)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 5/96 од 11.1.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТП „Илирија“ од Тетово со седиште на ул. „162“ бр. 6 и со жиро сметка бр. 41500-601-15026.

За ликвидационен управник определен е Томе Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, Скопје, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на

огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 04.11.1996 година во 8,10 часот во соба бр. 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(94)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 10/96 од 11.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „Фекри-Комерц“ Ц.О. експорт-импорт, с. Мала Речица – Тетово со седиште во с. М. Речица и број на жиро сметка 41500-601-10649.

За ликвидационен управник се определува Беким Есати од Тетово, ул. „Караорман“ бр. 49, телефон 32-318.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.11.1996 година во 10,50 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(95)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 24/96 од 15.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Бест-ИД“ експорт-импорт ПОО Скопје, ул. „Илиден“ бр. 81/18 и број на жиро сметка 40100-601-98754.

За ликвидационен управник се определува Стојан Кокоровски од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 35 и телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.11.1996 година во 10,40 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(96)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 42/96 од 18.1.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало импорт-експорт „Марко-Импекс“ ДОО – Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 70/38 со жиро сметка 40100-601-167447.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/4, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.11.1996 година, во 9,00 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(122)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 44/96 од 22.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „МЕКОМ“ од Скопје, ул. „Желево“ бр. 2-1/8, жиро сметка бр. 40120-601-50337.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/4, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 29.11.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(123)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 45/96 од 22.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, услуги, туризам, угостителство, транспорт, внатрешна и надворешна трговија „Ентони“ ц.о. од Скопје, ул. „Палмиро Толати“ број 69-6, Скопје, со жиро сметка 40100-601-98679.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/4, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците на ликвидациониот должник долговите да ги намират без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.11.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 во просториите на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(124)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 48/96 од 22.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги, увоз-извоз „Хоспиталија-Комерц“ д.о. од Скопје, ул. „Даскал Камче“ бр. 3-2/3, со жиро сметка 40100-601-77425.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 29.11.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(125)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 47/ од 22.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија увоз-извоз „Мац-Трејд“ д.о.о. од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 2-1/8, со жиро сметка 40100-601-141863.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 29.11.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(126)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 46 од 22.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие за внатрешен и надворешен промет „Пилот“ д.о.о. експорт-импорт од Тетово, ул. „173“ бр. 3, со жиро сметка бр. 41500-601-8243.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 29.11.1996 година, во 9 часот, во соба број 60, при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(127)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Печат под назив: ДОО Леарница ПО, Охрид. (436)

Печат и штембил со амблем под назив: Еребица на ЛРД „ГОТЕН“ Радовиш. (437)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Производно трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Дрива“ п.о. – Скопје“. (115)

Тркалезен печат и штембил под назив, во надворешниот дел од печатот: „Авто-Мото друштво „Водно“ – Скопје, ГЗАМДС“, а во внатрешниот дел има амблем на АМС Југославија со петокрака. (116)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство, промет и услуги „Анекс-комерц“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје“. (236)

Тркалезен печат под назив: „Здравствена организација – Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство – примариус д-р Стеван Јовановски ц.о. – Скопје“. (114)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Решение 25-20 од 10.1.1994 година, издадено од Министерството за стопанство ПОЕ – Чаир – Скопје на име Сахип Садија, Скопје. (6768)

Решение Уп. бр. 12-7881 од 18.VIII 1989 година, издадено од СО – Центар – Скопје на име Силвана Андрејска, Скопје. (6769)

Решение бр. 26-1508 од 6.IX 1994 година, од СО – Чаир – Скопје на име Благое Денковски, Скопје. (6770)

Решение Уп. бр. 12-8425 од 13.XI 1992 година, за превоз на патници за возило „Застава 1300“, издадено од Министерството за стопанство – Секретаријат за стопанство „Центар“ – Скопје на име Рамадан Зија, ул. „Серава“ бр. 67, Скопје. (6771)

Пасош бр. 0285844/94, издаден од УВР – Скопје на име Стојан Поп Димитров, с. Јурумлери, ул. „501“ бр. 20, Скопје. (146)

Пасош бр. 743760/95, издаден од УВР – Скопје на име Стојан Буразер, ул. „Востаничка“ бр. 170, Скопје. (147)

Пасош бр. 621366/95, издаден од УВР – Скопје на име Ивица Турчевски, ул. „Серска“ бр. 15-А, Скопје. (262)

Пасош бр. 557380/95, издаден од УВР – Скопје на име Љубица Михајловска, ул. „Братворска“ бр. 2/3-28, Скопје. (263)

Пасош бр. 639585/95, издаден од УВР – Скопје на име Фазли Рамадани, ул. „Брсјачка Буна“ бр. 21, Скопје. (264)

Пасош бр. 161207, издаден од УВР – Скопје на име Јашари Рами, с. Арачиново ул. „Маршал Тито“ бр. 10, Скопје. (265)

Пасош бр. 448761, издаден од УВР – Скопје на име Зоре Јовановски, ул. „Разлошка“ бр. 9/3-15, Скопје. (266)

Пасош бр. 476474, издаден од УВР – Скопје на име Васе Митев, ул. „31“ бр. 6, Скопје. (267)

Пасош бр. 722823/95, издаден од УВР – Скопје на име Елизабета Јаневска, ул. „Анри Барбес“ бр. 61-III/5, Скопје. (268)

Пасош бр. 212574/94, издаден од УВР – Скопје на име Мустафа Рамадан, ул. „Серава“ бр. 76/8, Скопје. (269)

Пасош бр. 749372/95, издаден од УВР – Скопје на име Мемет Исмаили, ул. „О. Чопела“ бр. 38, Скопје. (270)

Пасош бр. 482030/94, издаден од УВР – Скопје на име Авни Мурати, с. Љуботен, Скопје. (272)

Пасош бр. 639030/95, издаден од УВР – Скопје на име Мирјана Наумовска, ул. Банатска бр. 10, Скопје. (273)

Пасош бр. 390061/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Ерол Хајровиќ, ул. „Шуто Оризари“ бр. 40, Скопје. (274)

Пасош бр. 431135, издаден од ГУВР – Скопје на име Нехот Адеми, с. Сарај ул. „22“ бр. 13, Скопје. (275)

Пасош бр. 477223/94, издаден од УВР – Скопје на име Адем Јакуп, ул. „Серава“ бр. 42, Скопје. (277)

Пасош бр. 385421/94, издаден од УВР – Скопје на име Митар Шазије, ул. „М. К. Бригада“ бр. 14/8, Скопје. (278)

Пасош бр. 604538/95, издаден од УВР – Скопје на име Ариф Ружди, с. Арачиново, ул. „1“ бр. 86, Скопје. (279)

Пасош бр. 159695/93, издаден од УВР – Скопје на име Љатиф Дервиши, с. Радуша, Скопје. (281)

Чековна картичка бр. 3172749 и чекови од бр. 1833179 до 1833184, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Живко Ангеловски, Скопје. (180)

Чекови од бр. 703382 до 703385 од тековна сметка бр. 28623-14, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Андрејче Јовчевски, с. Црешево, Скопје. (181)

Чековна картичка бр. 104491-48 и чекови од бр. 3005020 до 3005029 и од бр. 2948489 до 2948492 и бр. 2948495, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Надежда Милојевиќ, Скопје. (182)

Чековна картичка бр. 33943-87, издадена од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Гордана Николовска, Скопје. (183)

Чекови од бр. 2696276 до 2696281, 1819061 и 1428701

- од тековна сметка бр. 21895-18, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Милица Белинска, Скопје. (184)
- Пасош бр. 359742/94, издаден од УВР – Скопје на име Недељко Балшиќ бул. „К.Ј. Питу“ бр. 26/2-4, Скопје. (280)
- Пасош бр. 489593 на име Сељами Ферати, с. Черкез, Куманово. (331-а)
- Пасош бр. 0265691 на име Поповска Љубинка ул. „Србо Томовиќ“ бр. 34, Куманово. (428)
- Пасош бр. 669269 издаден од УВР Тетово на име Адеми Шениан ул. „Илинденска“ бр. 17, Тетово. (395)
- Пасош бр. 588172 на име Тасос Андони ул. „Бл. Тоска“ 7/9, Тетово. (396)
- Пасош на име Митев Мирчо с. Бањица, Струмица. (397)
- Пасош бр. 17272 на име Шајноски Бајрам, с. Лабуништа, Струга. (398)
- Пасош бр. 396211 на име Блажевски Јордан, Кленоец 15, Охрид. (399)
- Пасош бр. 239637 издаден од ОВР Струга на Даути Реџеп с. Радолишта, Струга. (400)
- Пасош бр. 0472542 на име Трифуновски Марио ул. „Партизанска“ бр. 42/4, Битола. (401)
- Пасош бр. 073994 издаден од УВР Тетово на име Зекири Вандета ул. „Ј. Златановски“ 198, Тетово. (402)
- Пасош на име Здравевски Зоранче ул. „Игманска“ 34, Т. Велес. (403)
- Пасош на име Димитријевска Неда населба Тунел ул. „Ц“ бр. 24, Т. Велес. (404)
- Пасош бр. 071025 на име Китаноски Петре с. Издеглавје, Охрид. (405)
- Пасош бр. 584764 на име Антоновски Добре с. Врбен, Гостивар. (406)
- Пасош бр. 335736 на име Алији Андулаки ул. „Ч. Филиповски“ бр. 16, Гостивар. (407)
- Пасош бр. 402245 на име Адеми Фидан, с. Чајле, Гостивар. (408)
- Пасош бр. 0578565 на име Русковска Душанка с. Двориште, Берово. (409)
- Пасош бр. 0492123 на име Симоновски Добре с. Конопница, Крива Паланка. (409-а)
- Чекови бр. 54591 и 181277 на тековна сметка 4659/29 на име Маролов Илчо ул. П. Караџов бр. 31, Штип. (410)
- Пасош бр. 166271 на име Азизи Љимар с. Сенокос, Гостивар. (412)
- Пасош бр. 232494 на име Зекири Али с. Чегране, Гостивар. (413)
- Пасош бр. 668879 на име Девиши Јетмир, с. Д. Бањица, Гостивар. (414)
- Пасош бр. 460964 на име Девиши Катип с. Д. Бањица, Гостивар. (415)
- Пасош бр. 093004 на име Елези Ханумша с. Чајле, Гостивар. (416)
- Пасош бр. 302106 на име Челебиу Беџим с. Дебреше, Гостивар. (417)
- Пасош бр. 756251 издаден од УВР Куманово на име Ајдини Мухамед с. Черкеско Село, Куманово. (418)
- Пасош бр. 135005 издаден од УВР Куманово на име Коцевски Горан, ул. „Фетка Наскова“ бр. 32-2/19, Куманово. (419)
- Пасош на име Абен Миља с. Умин Дол, Куманово. (420)
- Пасош бр. 0216642 на име Равманоски Сејдин ул. „Петре Попоски“ бр. 26, Дебар. (421)
- Пасош бр. 467046 издаден од УВР Штип на име Стрмбова Благица, ул. „Стојан Рибата бр. 3, Штип. (422)
- Пасош бр. 239125 издаден од ОВР Струга на име Халим Неџат ул. „Иса Телар“ бр. 3, Струга. (423)
- Тековна сметка бр. 541-58 и чекови бр. 117757, 117758, 117759, 117760 издадени од Стопанска банка АД Скопје – Филијала Крушево на име Ислам Цанковиќ, с. Житоше, Крушево. (424)
- Чекови од бр. 991096 до 991100 од тековна сметка бр. 8663/73 издадени од Стопанска банка АД Скопје главна филијала Штип на име Васка Маролова ул. „П. Караџов“ бр. 31, Штип. (425)
- Чекови бр. 210724, 339131 издадени од Стопанска банка Штип на име Мустафа Мехмед ул. „Борко Толев“ бр. 9, Штип. (426)
- Пасош бр. 0355469/94, издаден од УВР – Скопје на име Даниел Атанасовски, ул. „Дрезденска“ бр. 12, Скопје. (121)
- Пасош бр. 355303/94, издаден од УВР – Скопје на име Видосава Милеусновиќ, ул. „Карл Либкнехт“ бр. 3/II-4, Скопје. (122)
- Пасош бр. 428159/94, издаден од УВР – Скопје на име Нејази Фета, с. Чајлане, Скопје. (123)
- Пасош бр. 159741/94, издаден од УВР – Скопје на име Зоран Величков, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 199-б, Скопје. (124)
- Пасош бр. 749767/95, издаден од УВР – Скопје на име Авдиљ Кадри, ул. „Овчеполска“ бр. 3, Скопје. (125)
- Пасош бр. 126829/93, издаден од УВР – Скопје на име Даринко Филиповиќ, ул. „Владимир Комаров“ бр. 38-V/30, Скопје. (126)
- Пасош бр. 751813/95, издаден од УВР – Скопје на име Турџан Муса, ул. „Сава Михајлов“ бр. 76, Скопје. (127)
- Пасош бр. 160847/94, издаден од УВР – Скопје на име Ерол Муса, ул. „Сава Михајлов“ бр. 76, Скопје. (128)
- Пасош бр. 447822/94, издаден од УВР – Скопје на име Антонио Алексов, ул. „А. Попов“ бр. 234/1, Скопје. (129)
- Пасош бр. 0005632/92, издаден од ГУВР – Скопје на име Ацо Лазаров, бул. „АВНОЈ“ бр. 90-2/3, Скопје. (130)
- Пасош бр. 563555/95, издаден од УВР – Скопје на име Станислава Чочоровска, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 40/32, Скопје. (131)
- Пасош бр. 563555/95, издаден од УВР – Скопје на име Ердан Џафери, ул. „М. Тито“ бр. 33, Скопје. (132)
- Пасош бр. 158569/94, издаден од УВР – Скопје на име Бајрам Ајрединиовски, с. Рушино бр. 4, Скопје. (133)
- Пасош бр. 6070621/95, издаден од УВР – Скопје на име Шабан Мемедов, с. Арачиново, ул. „110“ бр. 51, Скопје. (135)
- Пасош бр. 563454/95, издаден од УВР – Скопје на име Ката Димитровска, бул. „Ј. Сандански“ бр. 110/1-3, Скопје. (139)
- Пасош бр. 0462611, издаден од УВР – Скопје на име Јонузи Башким, с. Чајле, Гостивар. (427)
- Пасош бр. 392129/94, издаден од УВР – Скопје на име Талка Младеновска с. Текија, Скопје. (140)
- Пасош бр. 556872/95, издаден од УВР – Скопје на име Љуба Младеновска, с. Текија, Скопје. (141)
- Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 60/95 за неважен пасош бр. 427479/79 на име Влора Хаскај, ул. „Боро Менков“ бр. 1/6-9, Скопје се сторнира. (142)
- Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 60/95, за неважен пасош бр. 354628/94 на име Ваљон Хаскај, ул. „Боро Менков“ бр. 1/6-9, Скопје се сторнира. (133)
- Пасош бр. 477694/94, издаден од УВР – Скопје на име Марјан Стојмиров, ул. „Васил Горгов“ бр. 29/II-10, Скопје. (144)
- Пасош бр. 0585650 на име Гајур Нуредини с. Вруток, Гостивар. (452)

Пасош бр. 585250 на име Камбери Зирап с. Добри-
дол, Гостивар. (453)

Пасош бр. 010256 на име Салиу Бујар с. Врапчиште,
Гостивар. (454)

Пасош бр. 233424 на име Абдија Хаки с. Пирок,
Тетово. (455)

Пасош бр. 405087 на име Шерифи Емурат с. Сини-
чане, ЗП Камењане, Тетово. (456)

Пасош бр. 0139639 издаден од ОВР Кичево на име
Алими Алим, с. Тунин, Кичево. (457)

Пасош бр. 664248 на име Пупанчески Дончо с. Во-
лино, Охрид. (458)

Чекови бр. 00259204, 00259205, 00259206, 00259207 и
00259208 на име Јованов Ѓорѓи, ул. „М. Тито“ бр. 128/II/
1, Неготино. (459)

Пасош бр. 634688 издаден од УВР Куманово на име
Љатиџи Самир, ул. „И. Л. Рибар“ бр. 5, Куманово.
(451-а)

Пасош бр. 616607 издаден од УВР Куманово на име
Љатиџи Шефки, ул. „Д-р Рибар“ бр. 5, Куманово.
(542-а)

Работна книшка на име Елизабета (Манојловска)
Дичевска, Скопје. (428-а)

Пасош бр. 655809 на име Јанев Благој, ул. „Васил
Ѓоргов“ бр. 5, Т. Велес. (457-а)

Пасош бр. 461652 на име Селмани Елмаз ул. Прва
Леска бр. 2, Гостивар. (453-а)

Пасош бр. 136682 издаден од УВР Куманово на име
Шабанов Рамадан ул. „Киро Фетак“ бр. 1 А, Куманово.
(427-а)

Работна книшка на име Елизабета (Манојловска)
Дичевска, Скопје. (428-а)

Пасош бр. 0262563 на име Талевски Костадин, ул.
„Пожаревачка“ бр. 18, Битола. (429)

Пасош бр. 334071 на име Дурмиши Сафет с. Него-
тино, Гостивар. (430)

Пасош на име Спасов Драги с. Просениково бр. 176,
Струмица. (431)

Пасош на Аврамов Ристо с. Добрашинци 160, Стру-
мица. (432)

Пасош бр. 418969 на име Максимовски Марјан нас.
Проевце, бр. 35 Куманово. (433)

Пасош бр. 422834 издаден од УВР Куманово на име
Михајловиќ Јасмина ул. „Тодор Велков“ бр. 1-II-14,
Куманово. (434)

Пасош бр. 520977 на име Веапи Сењорита с. Жиров-
ница, Гостивар. (435)

Пасош бр. 513169 на име Билали Сефедин с. М.
Речница, Тетово. (438)

Пасош бр. 0096648 на име Амедоски Даниел ул. „Бе-
ровска“ 128, Прилеп. (440)

Пасош бр. 363416 на име Алими Реџебије с. Греш-
ница, Кичево. (441)

Пасош бр. 184498 на име Алими Шакир с. Греш-
ница, Кичево. (442)

Пасош бр. 171953 на име Алими Абаз с. Грешница,
Кичево. (443)

Пасош бр. 363467 на име Алими Авније с. Греш-
ница, Кичево. (444)

Пасош бр. 489593 на име Сељами Ферати с. Черке-
ско село, Куманово. (445)

Пасош бр. 467114 на име Успрцов Дејан ул. „Г. М.
Апостолски“, 34, Штип. (446)

Пасош бр. 52141 издаден од ОВР Струга на име
Дервиши Теџур с. Ливада, Струга. (447)

Решение бр. 13-226 од 23.1.1990 на име Шукри Ка-
мили с. Цепчиште, Тетово. (450)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал „ЈУГО-
ЕЛЕКТРО-КОМЕРЦ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 1.11.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Сава Ковачевиќ“
21-а во Скопје од 08,00 до 14,00 часот. (121)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. „Мер-
мерен Комбинат“ – Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година,
донесе Одлука за трансформација на претпријатието,
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр.
222 во Прилеп од 8 до 14 часот. (152)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал ИГМ „Сло-
га“ – А.Д. Ресен

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година,
донесе Одлука за трансформација на претпријатието,
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“ бр.
148 во Ресен од 7 до 14 часот. (153)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал „СТОКО-
КООП“ А. Д. – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година,
донесе Одлука за трансформација на претпријатието,
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Васил Главинов“ бр. 3/10 во Скопје од 10 до 12 часот.

(154)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „ГОРНИ ПОЛОГ“ – Гостивар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Беличица“ бб во Гостивар од 9 до 14 часот.

(155)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А. Д. „ЖИТО БИТОЛА“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продавање на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата на Република Македонија.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 36 во Битола од 8 до 12 часот.

(156)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на „Геоскопспорт“ од Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 год. донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Димче Мирчев“ бр. 4 во време од 10 до 12 часот.

(157)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на АД „Дојранско Езеро“ – Нов Дојран

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 год. донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на Претпријатието на лица кои го превземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Дојранска“ бб во време од 7 до 14 часот.

(159)

СОДРЖИНА

	Страна
89. Одлука за определување највисоки цени на брашното и лебот	101
90. Одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Султанатот Оман	101
91. Одлука за определување на локацијата за изградба на бензинска пумпа покрај магистралниот пат М-5, делница Кочани – Штип, стационача на км 73 + 750 – лево, на подрачјето на општината Кочани	101
92. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	101
93. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	102
94. Решение за ослободување од плаќање царина при увоз на опрема	102
95. Решение за ослободување од плаќање царина при увоз на опрема	102
96. Правилник за свечената униформа на полицајците во Министерството за внатрешни работи	103
97. Правилник за утврдување на висината на паричните примања за лични потреби и висината на патните и други трошоци на питомците на Воената академија	103
98. Правилник за образецот на легитимацијата за туристички водич	104

Колективни договори

2. Колективен договор за јавните претпријатија од гранката енергетика	105
---	-----